



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни издавнија и огласи 608-3-291-2

Среда, 14 февруари 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 2,40 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошт. факс 226 — телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продајна служба 51-671.

59

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 17 став 3 од Основниот закон за статистиката, Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 31 јануари 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 31 јануари 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1968 ГОДИНА

1. Се донесува план на статистичките истражувања кој содржи статистички истражувања од интерес за целата земја и статистички истражувања од интерес за федерацијата, што ќе се вршат во текот на 1968 година.

2. Планот на статистичките истражувања за 1968 година е составен дел на оваа одлука и се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/68.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 894
31 јануари 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,
Крсто Попивоца, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видоје Смилевски, с. р.

60.

Врз основа на точ. 2 и 6а од Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67 и 54/67), во споредба со сојузниот секретар за финансии и со гувернерот на Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ УВОЗ ВО 1968 ГОДИНА Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН И ЧИЈА РАСПРЕДЕЛБА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО РАМКИТЕ НА ГРУПАЦИЈИТЕ КОРИСНИЦИ НА ТИЕ СТОКИ ФОРМИРАНИ ВО СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА

1. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во смисла на точката 2 од Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен,

ќе ги утврди и распореди за следните видови или групи производи и друг репродукционен материјал наведени во оваа точка, чиј увоз е условно слободен, минималните износи и видовите пресметковни девизи и количината на одделна стока врз одделни групации во Сојузната стопанска комора, во рамките на кои ќе се врши договорна распределба на девизите односно количините на стоки врз одделни работни организации:

Шифра од номенклатурата на ССТ

244-01-10	Плута сурова
244-02-90	Плута природна во плочи, друга (лепена, зајакната, за цигари и сл.)
271-30-10	Фосфати природни
271-40-10	Калиумови соли природни (карналит, калинит, сивинит и други)
281-30-10	Руда железна со 42% и повеќе Fe
281-30-20	Руда железна под 42% Fe
292-92-10	Морска трева
321-40-10	Антрацит
321-40-20	Јаглен камен за коксирање
321-40-60	Плински јаглен
331-01-10	Нафта сурова
331-02-10	Нафта делумно рафинирана
332-10-20	Бензин авионски
513-51-10	Цинков оксид
513-33-10	Сулфурна киселина
513-33-20	Олеум — пушлива сулфурна киселина
513-56-10	Оловен миниум
513-56-90	Оловни оксиди други
514-24-59	Сулфати неоргански метални, други
533-10-10	Литопон
561-10-20	Амониум сулфат
611-92-10	Кожа од индиска коза, полуштавена
611-92-20	Кожа козја и јарешка, полуштавена
641-50-20	Картон машински, дрвен и полуфин
641-50-30	Картон машински, бездрвен
641-50-40	Картон, duplex и multiplex
641-95-95	Хартија и картон, хромни и шарени
641-99-99	Хартија и картон, импрегнирани
661-20-10	Цемент портланд
684-10-10	Алуминиум суров, нелегиран
684-10-50	Алуминиум суров, легиран

Во поглед договарањето на работните организации за распределбата на девизите и количините на стоките од ставот 1 на оваа точка, во сè ќе се применат одредбите на Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен.

2. Увезот на сировини и други репродукциони материјали, чиј увоз е условно слободен, а кои се означени со една ѕвездичка во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј увоз и извоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67 и 54/67), се врши врз основа на договори на работните организации во смисла на точката 2 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67).

3. За другите сировини и други репродукциони материјали, чиј увоз е условно слободен, што не се наведени во точ. 1 и 2 на оваа наредба, работните организации поднесуваат барање за распределба на износот на девизите до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во смисла на точката 6а од Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8002
5 февруари 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
др Васил Гривчев, с. р.

61

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИКЛУЧЕН ПРИБОР ЗА ДОМАКИНСТВО И СЛИЧНИ ЦЕЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Приклучен прибор за домаќинство и слични општи цели. Технички услови и испитувања — — — — — JUS N.E0.350

Двополова приклучница 10/16 А 250 V, без контакт за уземјување. Главни мери — — — — — JUS N.E3.500

Двополова приклучница 10/16 А, со контакт за уземјување. Главни мери — — — — — JUS N.E3.501

Гранични мерила за најмал и најголем отвор на контактни гилзи. Главни мери — — — — — JUS N.E3.511

Гранично мерило за можност за вовлекување двополови утикачи во приклучници. Главни мери — — — — — JUS N.E3.512

Гранични мерила за можност и неможност за вовлекување на двополови утикачи во приклучници со контакт за уземјување. Главни мери — — — — — JUS N.E3.513

Двополов утикач 10/16 А 250 V, без контакт за уземјување. Главни мери — — — — — JUS N.E3.551

Двополов утикач 10/16 А 250 V, со контакт за уземјување. Главни мери — — — — — JUS N.E3.552

Двополов утикач 2,5 А 250 V, за направи од II класа. Главни мери — — — — — JUS N.E3.553

Двополов утикач 10/16 А 250 V, за направи од III класа. Главни мери — — — — — JUS N.E3.554

Гранични мерила за заменивост и незаменивост на утикачи. Главни мери — — — — — JUS N.E3.562

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Приклучни направи за домаќинство и за слични цели — Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS N.E0.350

Двополна приклучница 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.500

Двополна приклучница со заштитно уземјување 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.501

Гранично мерило за чаурите на приклучниците 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.511

Гранично мерило за подударност на двополните приклучници 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.512

Гранично мерило за подударност на двополните приклучници со заштитно уземјување 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.513

Двополен утикач 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.551

Двополен утикач со заштитно уземјување 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.552

Гранично мерило за подударност на утикачите со заштитно уземјување 10 А 250 V — — — — — JUS N.E3.562

донесени со Решението за југословенските стандарди за приклучни направи за домаќинство и за слични цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56);

Двополов натикач за направи класа II 2,5 А 250 V. Главни мери — — — — — JUS N.E3.553

Двополов натикач за направи класа II 10 А 250 V 16 А 250 V. Главни мери — — — — — JUS N.E3.554

донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични инсталациони материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1969 година.

Бр. 16-558/1
24 јануари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	Назив на истражувањата	Содржина	Кој е должен да даде податоци	Обврски на статистичката служба		Со податоци-те ќе вие по-мага			Први резултати од обработката	Трошоци во (млн) ден.
				на сојуз-ниот орган -- организација	во републиката	општинска	републиката	федерацијата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УПРАВУВАЊЕ										
Истражувања од интерес за це-лата земја										
1	Избори и состав на органите на самоуправувањето во претпријатијата што избираат работнички совети и управни одбори (ДУ-11 и 13)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на РС и УО според полот, староста, квалификацијата, членството во општествено-политички организации, бројот на избирања и функции во РС односно УО. Постојани комитети. Органи на самоуправувањето во работни единици	Претпријатија што избираат работнички совети и управни одбори	Изработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	15.09	344
2	Избори и состав на органите на самоуправувањето во претпријатијата што избираат самоуправни одбори (ДУ-12 и 14)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на работната заедница и членовите на управниот одбор, според полот, староста, квалификацијата, членството во општествено-политички организации, бројот на избирања и функции во РС односно УО	Претпријатија што не избираат работнички совети	Изработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	15.09	177
3	Избори и состав на органите на самоуправувањето во земјоделските задруги (ДУ-18)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на РС и УО според полот, староста, квалификацијата, членството во општествено-политички организации, бројот на избирања и функции во РС односно УО, големината на поседот во хектари и односот спрема задругата. Органи на самоуправувањето во работните единици	Земјоделски задруги	Изработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	15.08	150
4	Состав на органите на управувањето во стопанските комори (ДУ-31 и 32)	Податоци за членовите според полот, староста, квалификацијата, членството во општествено-политички организации. Работа на коморите (седници и прашања разгледувани на седниците)	Сојузната и ре-публичките комори	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци	—	—	x	x	31.03	4
5	Избори и состав на органите на општественото управување во училиштата од I и II степен (ДУ-51)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на советот и УО според полот, староста, квалификацијата и занимањето	Училишта од I и II степен	Печатење обрасци, изработка на сумари	Собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	31.10	226

¹⁾ Се однесува на пополнет индивидуален прашалник или обработени податоци.

²⁾ Вкупни трошоци на федерацијата, републиките и општините.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Избори и состав на органите на општественото управување во високите и вишите школи (ДУ-52)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на советот и УО според полот, староста, квалификацијата и занимањето. Органи на самоуправањето во работните единици	Високи и виши школи	Изработка на сумари	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	31.10	33
7	Избори и состав на органите на општественото управување во научните установи (ДУ-61)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на советот и УО според полот, староста, квалификацијата, занимањето	Научни установи	Изработка на сумари	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	15.06	23
8	Избори и состав на органите на општественото управување во културно-просветните и уметничко-забавните установи (ДУ-62)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на советот и УО според полот, староста, квалификацијата и занимањето. Органи на самоуправањето во работните единици	Културно-просветни, уметничко-забавни установи	Печатење обрасци, изработка на сумари	Собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	10.05	65
9	Избори и состав на органите на општественото управување во здравствените установи (ДУ-71)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на советот и УО според полот, староста, квалификацијата и занимањето. Органи на самоуправањето во работните единици	Здравствени установи	Печатење обрасци, изработка на сумари	Собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	15.07	84
10	Избори и состав на органите на општественото управување во социјалните установи (ДУ-81)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на советот и УО според полот, староста, квалификацијата и занимањето	Социјални установи	Изработка на сумари	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	15.07	54
11	Избори и состав на органите на општественото управување во банките и во службата на општественото книговодство (ДУ-41, 42 и 43)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на органите на општественото управување и самоуправањето според полот, староста, школската подготовка (квалификација) и занимањето. Органи на самоуправањето во работните единици	Народна банка, другите банки, Службата на општествено книговодство	Изработка на сумари	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	30.04	33
12	Избори и состав на органите на општественото управување во осигурителните заводи (ОЗ-1)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на органите на општественото управување и самоуправањето според полот, староста, квалификацијата и занимањето	Осигурителни заводи и заедници на осигурувањето	Изработка на сумари	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	31.05	20
13	Избори и состав на органите на управување во сојузните, републичките и покраинските органи на управата (СУ-1 и РУ-1)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на органите на самоуправањето според полот, староста, школската подготовка и занимањето	Сојузни, републички и покраински органи на управата	1) за сојузните органи печатење обрасци, собирање и обработка на податоци 2) за републ. органи изработка на сумари	За републичките органи печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	-	x	x	01.06	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Избори и состав на органите на општественото управување во општинските органи на управата (ОУ-1)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на органите на самоуправувањето според полот, староста, школската подготовка и занимањето	Општински органи на управата	Изработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	31.07	49
15	Избори и состав на органите на управувањето во социјалното осигурување (СО-1)	Резултати од изборите. Податоци за членовите на органите на самоуправувањето според полот, староста, квалификацијата и занимањето	Комунални заводи и заедници на социјалното осигурување	Изработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци од прашалници	x	x	x	15.11	27
16	Анкета за сомоуправувањето во стопанските организации со помалку од 1.000 членови на работната заедница (ДУ-16 и ДУ-17)	Податоци за составот на органите на самоуправувањето, децентрализацијата и пренесувањето на правата, форми на непосредното управување, цена на чинието на седниците и некои видови дејности на овие органи	Претпријатија што имаат помалку од 1.000 членови на работната заедница	Печатење обрасци и обработка на податоци (без шифрирање)	Собирање, контрола и шифрирање податоци	x	x	x	15.04	416
Истражувања од интерес за федерацијата										
17	Анкета за активноста на органите на општественото управување во училиштата од I и II степен по мостра (пробна)	Податоци за дејноста на органите на општественото управување во училиштата од I и II степен	Училишта од I и II степен избрани за мостра	Печатење обрасци, собирање, контрола и обработка на податоци	-	-	-	x	1969	182
Истражувања од интерес за целата земја										
18	Именување директори на работните организации во стопанството и надвор од стопанството	Податоци за резултатите од конкурси за именување директори. Учесници на конкурсот според степенот на стручното образование. Именувани директори според полот, староста, степенот на стручното образование, стажот, поранешната должност и дејност, дали се новоименувани или повторно именувани. Разрешени директори според полот, староста, степенот на стручното образование, според новата должност и дејноста на поранешната и новата работна организација доколку се запослиле	Претпријатија и установи на општествени служби во кои се спроведува изборност на директорите	Печатење обрасци	Дистрибуција на обрасци, центрација на контролата и шифрирање на податоци	x ¹⁾	x	x	1969	4)

¹⁾ Обработка ќе се врши само за големи градови.

²⁾ Обработка ќе се врши претежно во 1969 година.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА										
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Статистика на родените (Дем-1, собирање месечно, обработка годишна)	Виталитет на детето (живородено или мртвородено), пол, датум на раѓањето на детето, живеалиште на мајката, каде е детето родено и кој му укажал помош, ред на раѓањето на детето, број на децата родени во овој брак, брачноста на детето, година на бракот во која е родено детето и староста на мајката и таткото	Матичари	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање и подготовка на обработката	x	x	x	31.07	1 345
2	Статистика на умрените (Дем-2 и „потврда за смртта“, собирање месечно, обработка годишна)	Пол, старост на умрениот, место на раѓањето и место на смртта, брачна состојба, занимање, лекување, причина на смртта (дијагноза), кој ги дал податоците за причината на смртта, за насилна смрт уште и видот на насилната смрт и надворешната причина за смртта, каде настанала смртта и кој ја утврдил смртта	Матичари, здравствени установи, лекари, други овластени лица и лица што вршеле увид за насилни смрти	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање и подготовка на обработката	x	x	x	31.08	1 250
3	Статистика на склучувањата на брак (Дем-3, собирање месечно, обработка годишна)	Старост на сопругниците, поранешна брачна состојба, брак по ред и живеалиште при стапувањето во брак	Матичари	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање и подготовка на обработката	x	x	x	31.05	693
4	Статистика на разведените бракови (РБ-1, собирање месечно, обработка годишна)	Старост на мажот и жената, траење на бракот и последното заедничко живеалиште; број на издржуваните деца родени во овој брак и на кого му се доделени издржуваните деца	Окружни судови	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање и подготовка на обработката	x	x	x	31.08	182
5	Месечен преглед на уписите во матичните книги (Дем-4)	Број на уписите во матичната книга (на родените, за признавање на татковство и позаконување на дете, на умрените и на склучените бракови)	Матичари	Обработка на сумари	Изработка на прегледи и обработка на сумари	-	x	x	05. МЕС.	305
6	Статистика на надворешната миграција: уселувања (образец ОМ-1), иселување (образец СМ-2) — собирање месечно, обработка годишна	Пол и старост на населените лица, занимање, школска подготовка, народност, државјанство, земја од која доаѓа и земја во која се иселува	Органи на внатрешните работи на општините и пограничните органи	Собирање на СМ-2, подготовка на обработката и обработка на прашалници	Печатење на обрасците СМ-1 и СМ-2, собирање на СМ-1 и обработка	x	x	x	31.08	118
7	Контрола на потполноста на опфаќањето и точноста на одговорите во статистиката на родените и умрените на мострата на пописните кругови во случајно избраните општини	Проверување на потполноста на пријавувањето и точноста на одговорите во статистичките ливчиња Дем-1, Дем-2 и во Потврдата за смртта	Матичари, здравствени установи и граѓани	Сите фази на истражувањето	—	-	x	x	1969	25
8	Попис на населението во 1961 (ПС-1)	Резултати за вкупното население по републиките и демографските ресни	—	Обработка на прашалници	—	-	x	x	1968	881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прв и втор нацрт на методологијата за попис на населението во 1971 година	Обележја, дефиниции и класификации и програма на обработката	—	Сите фази на истражувањето	—	—	—	—	31.01 30.12	937

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ

Истражувања од интерес за целата земја

Статистички органи										
1	Месечен извештај за личните доходи и за запослениот персонал во општествениот сектор ¹⁾ (РАД-1)	Вкупен фонд на нето личните доходи и од тоа: исплати по периодичната пресметка и завршната сметка. Број на запослените на крајот на претходниот месец, дошле и отишле во текот на месецот и број на запослените на крајот на извештајниот месец, од тоа: број на запослените на определено време	Сите работни и други организации и државни органи избрани со мостра	Обработка на републички таблограми; публикување на податоци	Печатење обрасци; собирање и обработка	x	x	x	10. МЕС.	4 190
Статистички органи										
2	Полугодишен извештај за запослениот персонал кај приватни работодавци (РАД-15) ²⁾	Број на запослениот персонал и ученици во стопанството	Комунални заводи за социјално осигурување	Обработка на републички таблограми; публикување на податоци	Печатење обрасци; собирање материјали и обработка	x	x	x	15.05 15.11	139
Статистички органи										
3	Годишен извештај на работните организации за запослениот персонал во општествениот сектор (РАД-10) ³⁾	Запослени според полот, видот на работниот однос, според полно и неполно работно време, еднократна и двократна запоседнатост на работното место, работното време. Година на преминувањето на работната организација на скратена работна недела и тип на работната недела. Запослени според смените и неделното траење на работното време. Структура на фондот на работното време на запослените за 1967 година. Остручување на запослените во работните организации во 1967 според членот 36—39 од ПОЕР ⁴⁾	Сите работни и други организации и државни органи	Обработка на републички таблограми; публикување на податоци	Печатење обрасци; собирање материјали и обработка	-	x	x	30.05	1 219
Статистички органи										
4	Анкета за личните доходи според квалификациите во општествениот сектор, на мостра на работните организации и запослениот персонал (РАД-ЛД)	Пол, старост, работен стаж, школска подготовка, стручно образование, занимање, стручна подготовка за, работното место, тип на работното место, вкупно нето личен доход за 1967 со елементите што го сочинуваат	За избрани лица избрани работни и други организации и државни органи	Шифрирање на материјали; обработка на материјали; публикување на материјали; оценки на грешки	Печатење обрасци и собирање материјали; логична и сметковна контрола на материјали	-	x	x	15.07	1 290

¹⁾ Месечен опфат 70% од запослен персонал, а за март и септември целосен опфат на сите работни организации.

²⁾ Состојба на 31 март и 30 септември 1968 година.

³⁾ Состојба на запослените на 30 XII 1967. а другите податоци за 1967 година.

⁴⁾ ПОЕР = правилник за водење евиденции од областа на трудот.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Статистички органи						
5 Регистрација на учениците во стопанството, март 1968 (образец РАД-31)	Пол, старост, школска подготовка, дејност на организацијата каде учи, занимање, сектор, занимање што го изучува, траење на учењето; време поминато на учење на занимањето	Општински органи на управата надлежни за работите на трудот, или работни и други организации и државни органи	Обработка на републички таблограми; публикување податоци	Печатење обрасци; собирање материјали; обработка на материјали	x	x	x	20.11		493
				Статистички органи						
6 Извештај за лицата што се здобиле со степен на стручно образование со полагање испити (годишно) (РАД-32)	Пол, старост, школска подготовка, стручно образование пред полагањето на испити, стручно образование по полагањето на испити, занимање, дејност на работната организација	Општински органи на управата надлежни за работите на трудот и стручни училишта за остручување на работниците	Обработка на републички таблограми; публикување на податоци	Печатење обрасци; собирање материјали; обработка на материјали	x	x	x	20.07		390
				Статистички органи						
7 Анкета за остварување правата на работниците од работен однос во 1967 г. во работните организации на општествениот сектор (РАД-40)	Број на решенијата со кои непосредно се одлучува за правата и должностите од работен однос и број на приговори (жалби) и тужби на тие решенија и исход на овие приговори и тужби	Избрани работни и други организации и државни органи	Обработка на републички таблограми; публикување податоци	Печатење обрасци; собирање материјали, логична и сметковна контрола, обработка на материјали	-	x	x	30.07		474
				Служба за запослување						
8 Месечен извештај за слободните работни места (потреби од работна сила)	Број на слободните работни односно ученички места во работните организации според степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Служба за обработка на републички таблограми и публикување податоци	Печатење обрасци; обработка на прашалници; обработка на општински сумари	-	x	x	20. МЕС.		222
				Служба за запослување						
9 Месечен извештај за пополнетите работни места (нови и у-празнети)	Број на пополнетите нови и у-празнетите работни односно ученички места во работните организации, според степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Служба за обработка на републички таблограми и публикување податоци	Печатење обрасци; обработка на прашалници; обработка на општински сумари	-	x	x	20. МЕС.		222
				Служба за запослување						
10 Месечен извештај за престанок на работа (откази на работници)	Број на престаноци на работата на работниците според основите на престанок, полот и степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Обработка на републички таблограми и публикување податоци	Печатење обрасци; обработка на прашалници; обработка на општински сумари	-	x	x	20. МЕС.		222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Месечен извештај за лицата што бараат запослување (не-запослени лица)	Број на лицата што првпат бараат запослување, што биле запослени и запослени со посредство на завод, се според полот и степенот на стручното образование, бројот на корисниците на паричен надоместок на здравственото осигурување, детски додаток и превоз	Општински заводи за запослување	Служба за запослување Служба за обработка на ре-публички таб-лограми и публикување податоци	Печатење об-расци; обработ-ка на општин-ски сумари	-	x	x	20. МЕС.	547
12	Полугодишен извештај за лицата што бараат запослување (попис на незапослените лица)	Број на лицата што бараат запослување според степенот на стручното образование, некои занимања, полот, староста, должината на чекањето на запослување, работниот стаж, бројот на корисниците на паричниот надоместок и здравствено-то осигурување според траењето на користењето; број на инвалидните лица што бараат запослување; број на стручно оспособените и преквалификуваните преку заводот за запослување	Општински заводи за запослување	Служба за запослување Служба за обработка на ре-публички сумари и публикување податоци	Печатење об-расци; обработ-ка на општин-ски сумари	-	x	x	30.07 31.01	149
13	Месечен извештај за лицата привремено запослени во странство	Број на барањата и потврдите за привремено запослување во странство според степенот на стручното образование на работниците; број на понудите и број на работниците што ги бараат странски работодавци; број на запослените во странство според државите	Општински заводи за запослување	Служба за запослување Служба за обработка на ре-публички сумари и публикување податоци	Печатење об-расци; обработ-ка на општин-ски сумари	-	x	x	20. МЕС.	222
14	Полугодишен извештај за лицата привремено запослени во странство	Број на запослените во странство преку заводите за запослување според државите, занимањата и дејностите	Општински заводи за запослување	Служба за запослување Служба за обработка на ре-публички сумари и публикување податоци	Печатење об-расци; обработ-ка на општин-ски сумари	-	x	x	30.07 31.01	46
15	Полугодишен извештај за странските државјани запослени во Југославија	Број на запослените според степенот на стручното образование, дејностите и државјанството	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Служба за запослување Служба за обработка на ре-публички сумари и публикување податоци	Печатење об-расци; обработ-ка на општин-ски сумари	-	x	x	30.07 31.01	31
16	Истражувања за проблемите на запослувањето на младите стручни кадри	Општи прашања на запослувањето и потреби од стручни кадри; однос на работните организации, општествено-политичките организации и органи, јавното мислење спрема запослувањето на млади стручни кадри; проблеми на запослените млади стручни кадри; фактични можности за запослување на млади стручни кадри	Работни и други организации и државни органи според мостра. Поединци според мостра	Служба за запослување Служба за обработка на ре-публички сумари и публикување податоци	Обработка на прашалници и сумари — ре-публички заводи	x	x	x	рокот не е одреден	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Анкета за актуелните проблеми од областа на трудот	Содржината ќе биде утврдена во 1968 година во спогодба со заинтересираните органи и организации	—	Статистички органи Печатење обрасци, трошоци на инструктажата и анкетарите, обработка на прашалници	Собирање	-	-	-	—	10
18	Годишен извештај за капацитетите на училиштата од II и III степен	Можност за упис на младината во училишта од II и III степен. Назив и адреса на училиштето-факултетот, број на учениците-студентите што ќе бидат примени во први одделенија — години, по отсеци и сл. рок за поднесување пријава за упис и услови на приемот на кандидатите	Училишта од II и III степен	Служба за запослување Служба за обработка на републички прегледи и публикување податоци	Печатење обрасци, обработка на општински сумари	-	x	x	до крајот на февруари	41

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Истражувања од интерес за целата земја					СОК					
1	Податоци за промените — расчленувањето на прометот по жиро-сметките на работните организации (Р-1) 07 мес.; тримесечни 05.04, 05.07, 05.10 1968 и 05.01 1969	Расчленување на примањата и издавањата по сметките, групациите, гранките и областите (стопански организации, установи, други организации, органи на управата и општествени организации)	Филијали на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготвување на обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	15. МЕС. 25.04 25.07 25.10 25.01	2 900
					СОК					
2	Утврдување на вкупниот приход и распределба на доходот (периодична пресметка за 1968 — ППБ-1) I тримесечје 30.04 полугодишна 20.07, деветмесечна 20.10	Распределба на вкупниот приход и доход, податоци за остварените и исплатените лични доходи, број на запослените, одбрани книговодствени податоци по подгрупите, групите, гранките и областите	Стопански организации и установи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготвување на обработка, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	31.08 31.11	8 346
					СОК					
3	Пресметка на данокот на промет (периодична пресметка за 1968 година — ППБ-III) полугодишна 20.07, деветмесечна 20.10	Податоци за пресметаниот сојузен, републички и општински данок на промет според тарифните броеви од Тарифата на данокот на промет	Стопански организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготвување на обработка, печатење обрасци, трошоци за инструктажа и обработка	-	x	x	15.09 15.12	176
					СОК					
4	Утврдување на вкупниот приход и распределба на доходот (завршна сметка за 1967 година ЗС-1) — годишна 15.02	Утврдување и распределба на вкупниот приход и доход, остварени и исплатени лични доходи, број на запослените и билансни податоци по гранките, групите, подгрупите областите	Стопански организации и установи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготвување на прашалници, печатење обрасци, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	20.03	5 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Општествени сметки на републиките и општините	1. Сметка на средствата на стопанските дејности 2. Сметка на општествените средства (распределба на акумулацијата) 3. Извршување на буџетот 4. Сметка на нестопанските дејности 5. Сметка на средствата на населението 6. Сметка на инвестициите 7. Сметка на односите со други ОПЗ и општествените фондови 8. Збирна сметка на формирањето и распределбата на сред. на подрачјето на СР. односно општината. Кон секоја сметка се додаваат придружувачки аналитички табели	Од статистичката документација на СЗС (основа се предните точки 1, 2 3 и 4) и евиденцијата на други установи	Статистички органи Изработка на методолошки основи	Пресметка за подрачјата на републиките и некои општини	-	x	x	1968	141
12	Анкета за актуелните општествено-економски проблеми	Содржината ќе биде утврдена во 1938 година во спогодба со заинтересираните органи и организации	—	Статистички органи Печатење образци, трошоци за инструктажа и анкетари, обработка на прашалници	Собирање	-	-	-	—	250
13	Анкета за актуелните општествено-економски проблеми	Содржината ќе биде утврдена во 1968 година во спогодба со заинтересираните органи и организации	—	Статистички органи Печатење образци, трошоци за инструктажа и анкетари, обработка на прашалници	Собирање	-	-	-	—	250
Истражувања од интерес за федерацијата										
14	Статистика на меѓугранските односи (input-output анализи) — изработка на табели за 1966 година	Конструкција на input-output табели (98 сектори), пресметување на инверзните матрици — техничките коефициенти, со кои се прикажуваат директните и индиректните потреби од репро-материјал	Од статистичката документација на СЗС и други установи (види ги претходните точки 1, 2 и 3)	Статистички органи Пресметка и обработка за СФРЈ	СЗС	—	-	-	x 31.12	276
15	Општествена сметка на Југославија	1. Сметка на производните дејности 2. Сметка на паричните примања и издавања на населението 3. Сметка на паричните примања и издавања од нестопански дејности 4. Сметка на личната и општата потрошувачка 5. Сметка на инвестициите 6. Сметка на односите со странство. Со придружните аналитички табели кон секоја сметка	Од статистичката документација на СЗС и други установи (основа се предните точки 1, 2, 3 и 8)	Статистички органи Пресметки за СФРЈ	СЗС	—	-	-	x 31.12	331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

16	Преглед на краткорочните стопански движења	Движење на производството и залихите, запосленост, промет на стоки и патници, движење на цените, финансиски движења, инвестициони фондови, примања и издавања на населението, потрошувачки кредити и штедни влогови	Од статистичка документација на СЗС, Народната банка, СОК и Заводот за запослување	Процена и обработка за СФРЈ и СР	—	—	x	x	до 17 во мес.	—
----	--	---	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------	---

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИВТО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Месечен извештај на индустријата (Инд-1)	Производство, реализација и залихите на производи; потрошок на електроенергија, гориво и сировини; вкупен број на запослениот персонал; проблематика	Индустриски претпријатија и други организации и органи што имаат индустриски погони	Обработка на републички сумари	Собирање, подготвување на обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	13. МЕС.	2 265
2	Годишен извештај на индустријата (Инд-21)	Производство, реализација и залихите на производи според деталната номенклатура; податоци за силата на енергетските уреди и нивното користење; пресметка на работниот ефект; дополнителни информации	Индустриски претпријатија и други организации и органи што имаат индустриски погони	Дел од обработката на прашалници, обработка на републички сумари	Собирање, контрола, подготвка на обработка, дел од обработката на прашалници, печатење обрасци и упатства	x	x	x	10.06	585
3	Месечен извештај за билансот на електроенергијата (Инд-4)	Испорака на електроенергија за одделни категории потрошувачи според количината и вредноста и потрошок на одделни претпријатија	Претпријатија за пренос и дистрибуција на електроенергија и претпријатија на електрометалургија и електрохемија	Обработка на прашалници, печатење обрасци	Собирање, подготвка на обработка	-	x	x	25.04	34 и дел од средствата на Заедн. на југ. електроост.
4	Годишен извештај за ефектите во рударството	Производство, број на работниците и часови работа со пресметка на работните ефекти; основни податоци за рудничката механизација; испораки на јаглен	Рудници на јаглен, железо, обоени метали и неметали	Сите фази	—	x	x	x	25.03	6
5	Годишен извештај за влијанието на новите индустриски објекти врз производството	Производство, потрошок на основни сировини, запослен персонал, основни средства на новите објекти	Индустриски претпријатија што пуштиле во работа нови погони и нови претпријатија	Сите фази	—	-	x	x	30.04	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Годишен извештај на општествениите занаетчиски организации (Зан-2)	Производство, реализација, залихи на производи, градежни работи, услуги, потрошок на гориво, сировини и материјали; сила на енергетски уреди и нивно користење	Општествени занаетчиски организации	Обработка на прашалници	Печатење обрасци и упатства, собирање, контрола, исправки на грешки и подготовка на обработка	x	x	x	20.09	432
7	Анкета за структурата на вредноста на индустриските производи	Податоци за вредноста на производството, материјалните трошоци, амортизацијата, личните доходи и акумулацијата и за фондовите за околу 300 групи индустриски производи	Индустриски и занаетчиски претпријатија и индустриски погони	Печатење обрасци и упатства и дел од обработка	Подготовка, собирање, контрола и исправање, дел од обработка	-	x	x	23.11	575
8	Испитување на кооперацијата и интеграцијата во индустријата	Одлука за содржината и можностите за спроведување на ова истражување ќе може да се донесе врз основа на резултатите на пробните испитувања во септември 1967	Индустриски претпријатија	Печатење обрасци и упатства и обработка на републички сумари	Собирање и обработка	-	x	x	—	113
9	Анкета за продуктивноста и капацитетите на индустријата на градежен материјал	Податоци за основните машини, споредот на работниците по погоните и производството	Организации што имаат погони за производство на градежен материјал	Сите фази	—	-	x	x	10.12	29
10	Пробно испитување за попис на приватното занаетчиство	Испитување на употребливоста на општинските евиденции за бројот на приватните занаетчиски дуќани, нивната дејност, даночното оптоварување, потрошувачката на електроенергија	Администрација на сколу 10 избрани општински собранија	Подготовка, печатење, обработка	Собирање и давање забелешки на нацрт	-	x	x	1969	56
Истражувања од интерес за федерацијата										
11	Месечен извештај за однапред договорените испораки	Состојба на порачките за домашниот пазар и за извоз, со поделба според роковите за втасаност на испораката	300 избрани индустриски претпријатија	Сите фази	—	-	x	x	25. МЕС.	75

ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА

Истражувања од интерес за целата земја

1	Извештај за текот на есенската сеидба — состојба на 31 октомври (ПО-21-I а, б)	Посеани површини под есенски посеви до 31.10	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	-	x	x	19.11	325
---	--	--	---	--	---	---	---	---	-------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Извештај за посеаните површини во есенската сеидба, вкупно и во кооперација — состојба на 15 декември (ПО-21а и б)	Посеани површини под посеви. Проширување на земјишниот фонд на општествените стопанства. Обем на извршените работи во кооперација. Снабдување на кооперантите со репродукционен материјал. Потрошувачка и залихи на вештачко ѓубре на општествените стопанства	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	10.01	41
3	Извештај за текот на пролетната сеидба — состојба на 10 мај (ПО-22-1а и б)	Посеани површини со поважни пролетни посеви до 10.05	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	-	x	x	28.05	739
4	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба — состојба на 31 мај (ПО-22а и б)	Посеани површини под посеви. Категории на користењето на земјиштето. Овошни стебла и пенушки. Проширување на земјишниот фонд на општествените стопанства. Закуп на земја. Потрошувачка и залихи на вештачко ѓубре на општествените стопанства. Прва процена на приносот на пченица и рано овошје	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	15.06	132
5	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба во кооперација — состојба на 25 јуни (ПО-22ц)	Посеани површини под посеви во кооперација. Обем на извршените работи во кооперација. Снабдување на кооперантите со репродукционен материјал	Општествени земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	26.07	146
6	Извештај за очекуваните приноси на рани посеви и овошје — состојба на 20 јуни (ПО-31а и б)	Очекувани приноси на пченица и други стрни жита и рано овошје	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	05.07	194
7	Извештај за остварените приноси на рани посеви и рано овошје — состојба на 15 август (ПО-32а и б)	Остварени приноси на пченица, други стрни жита и рано овошје. Прва прогноза на очекуваните приноси на поважните доцни посеви, овошје и грозје. Производство на семенска пченица. Остварени приноси на пченица и други стрни жита во кооперација	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	01.09	440
8	Извештај за очекуваните приноси на доцни посеви, овошје и лозја — состојба на 30 септември (ПО-33-1а и б)	Очекувани приноси на поважни доцни посеви, овошје и лозја	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	20.10	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Извештај за остварените приноси на доцни посеви, овошје и лозја — состојба на 10 ноември (ПО-33а и б)	Остварени приноси на доцни посеви, доцно овошје и лозја. Домашна преработка на овошје и грозје. Производство на репродукционен материјал. Остварени приноси на доцни посеви во кооперација	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	26.11	676
10	Извештај за остварените приноси на јужно овошје — состојба на 15 јануари (ПО-34а и б)	Остварени приноси на јужно овошје. Домашна преработка на маслинки и смокви	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Трошоци на проценители и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	x	x	x	10.02	48
11	Годишен извештај за хидротехничките мелиорации и водостопанските објекти (ПО-41)	Запослен персонал. Одбрана од поплави. Поплавени површини и објекти. Регулација на реки. Одводнување. Надоместоци за услужни водостопански дејности. Машини и потрошок на енергија. Вредност на водостопанските објекти. Извори на финансирање	Водостопански организации и општествени земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	-	x	x	30.04	49
12	Извештај за наводнување (ПО-42)	Објекти и уреди за наводнување. Начин на земање вода. Наводнувани површини. Остварени приноси на наводнувани површини на општествените стопанства	Водостопански општествени стопанства, проценители и општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	-	x	x	30.04	55
13	Анкета за бројот на добитокот — состојба на 15 јануари (ПО-51-2)	Бројна состојба и обрт (биланс) на говедата, свињите и овците. Број на коњите, живината и кошниците на пчели. Потрошувачка на вештачки ѓубриња	Избрани индивидуални стопанства	Печатење обрасци, трошоци за инструктажа и анкети, обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	-	x	x	05.03	1 222
14	Годишен извештај за сточарството ^{а)} (ПО-51-2а) за општествените земјоделски стопанства	Број на добитокот по категории на живината и кошниците на пчели. Биланс (обрт) на добитокот. Добијачко производство и биланс на млекото. Податоци за бројот на добитокот за IV квартал	Општествени земјоделски стопанства, гоилишта, трговски и индивидуални претпријатија и кланици, економии на ЈНА и СБР	Печатење обрасци	Собирање, обработка на прашалници	x	x	x	07.02	192
15	Квартален извештај за бројот на свињите и за организираното гоење на добиток на општествените стопанства и во кооперација (ПО-54)	Број и промет на свињи по категории и намена на одгледувањето. Број на главите во гоење на крајот и почетокот на кварталот. Испорака во текот на кварталот. Прогноза на испораката за наредниот квартал	Општествени земјоделски стопанства, гоилишта, трговски и индустриски претпријатија и кланици, економии на ЈНА и СБР	Печатење обрасци и обработка на сумари	Собирање, обработка на сумари	x	x	x	07.05 07.08 07.11 07.02	229

^{а)} Во овој извештај се вклучуваат и податоци за IV квартал на службата под број 13.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Квартална анкета за производството на свињи на индивидуалните стопанства (ПО-56-2)	Број на свињите по старосни групи и намена и промет на свињи во текот на кварталот. Кусорочни прогнози за производство на свињи	Избрани индивидуални стопанства	Печатење образци, трошоци за инструктажа и анкетари и обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка и обработка на прашалници	-	x	x	05.03 18.05 18.08 18.11	428
17	Квартален извештај за коленето на добиток на кланици (ПО-52)	Број заклани глави по видови и категории, тежина на жив и заклан добиток. Рандман за месо	Сите јавни кланици	Обработка на сумари	Печатење образци и упатства, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	18.02 18.05 18.08 18.11	175
18	Годишен извештај за закланиот добиток во приватни месарници (ПО-52-1)	Број заклани глави по видови добиток	Општински собранија и ветеринарни станици	Обработка на сумари	Печатење образци и обработка	x	x	x	25.02	12
19	Годишен извештај на ветеринарната служба (Вет-1)	Ветеринарен персонал и ветеринарни објекти	Републички управи за ветеринарство	Обработка на сумари	Преземање податоци	-	x	x	25.04	7
20	Месечен извештај за морското рибарство (ПО-61a)	Лов на риби по видови	Рибарски задруги, претпријатија и општински собранија	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	15.02 30.06	78
21	Годишен извештај на рибарските претпријатија и задруги на море (ПО-61C)	Запослен персонал, рибари и пловни средства	Рибарски претпријатија и задруги	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	15.03	34
22	Годишен извештај за слатководното рибарство (ПО-62)	Запослен персонал. Рибници на крапови и пастрмки. Производство на конзумна риба и распределба. Потрошок на храна и губриња. Лов на риби, распределба и преработка на уловените риби	Рибарски задруги и претпријатија, установи што се занимаваат со лов на риби и општински собранија	Обработка на сумари	Печатење образци и упатства, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	25.04	56
Истражувања од интерес за федерацијата										
23	Годишен извештај за ловот на риба на Дунав (ПО-62a)	Лов на риба по видови, годишно и по квартали. Лов на риби по квартали според начинот на ловот. Риболовни алати	Рибарски задруги и претпријатија и општински собранија	Печатење образци и упатства и обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	x	x	x	25.04	13
Истражувања од интерес за целата земја										
24	Годишен дополнителен извештај на општествените земјоделски стопанства (ПО-71)	Запослен персонал. Биланс на пченицата и пченката. Механизација. Репродукциона потрошувачка. Број и снабдување на кооперантите	Општествени земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	20.04	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Анкета за индивидуалните земјоделски стопанства (собирање месечно, обработка годишно) (ПО-91)	Општи податоци за стопанството. Доход, парични примања и издавања. Потрошувачка на прехранбени продукти. Биланси на пченицата и пченката.	Избрани индивидуални стопанства	Печатење годишни прегледи, обработка, трошоци за 68 анкетари, трошоци за награди на домаќинства и околу замена на домаќинства	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници и трошоци за анкетари	-	x	x	25.05	1716
26	Пробно испитување на организацијата на пописот на земјоделството во 1969 година	Проверка на организацијата на пописот на земјоделството во 1969, воспоставање органи за спроведување на пописот, избор на извршители на пописот и контрола на нивната работа	Избрани индивидуални стопанства	Печатење обрасци, трошоци на инструкторите, анкетарите и обработка	Собирање и обработка на прашалници	-	-	x	20.10	1557
27	Анкета за запосленоста и за потрошокот на работа на индивидуалните стопанства	Снимање на потрошокот на работа по видот на индивидуални земјоделски стопанства по пат на дневник за работа	Избрани индивидуални стопанства	Печатење обрасци, трошоци на инструкторите, анкетарите и обработка	Собирање и обработка на прашалници	-	-	x	1969	380

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Годишен извештај за промените во шумскиот фонд (Шум-13)	Промена во површините на поважните типови шуми, според главните причини на промените: копачење, пожар и пошумување	Шумарски и други организации и собранија на општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	31.03	159
2	Годишен извештај за искористувањето на шуми: а) општествени шуми (Шум-21) б) шуми во сопственост (Шум-23)	Сеча на дрво по основни биолошки типови и економски категории на шуми, според начинот на сечата и извршителите на сечите. Споредни шумски производи	Шумарски и други организации и собранија на општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	10.04	172
3	Месечен извештај за производството и продажбата на шумски сортименти (Шум-22)	Производство, продажба и залихи на шумски сортименти од општествени шуми и бруто посечена дрвна маса во општествените шуми. Запослена работна сила во производството на сортименти	Шумарски и други организации што се занимаваат со производство на шумски сортименти	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	25. МЕС.	286
4	Полугодишен извештај за подигањето и одгледувањето на шуми: а) општествени шуми (Шум-41) б) плантажи на тополи (Шум-42) в) шуми во сопственост (Шум-43)	Структурата на вештачки пошумени површини и структурата на видовите дрва употребени во пошумувањето. Основни видови на нега и мелиорација на шуми. Површини на плантажни насади	Шумарски и други организации и собранија на општини	Печатење обрасци и обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	x	x	x	25.03 25.09	172
5	Извештај на шумарската организација за средствата — две-годишно (Шум-61)	Градежни објекти во шумарството според намената на употребата. Сообраќајни и транспортни објекти, превозни средства и механизација на шумарските организации	Шумарски и други стопански организации и собранија на општини	Печатење обрасци и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	15.04	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Годишен извештај за штетите во шуми (Шум-51)	Површина на шуми и оштетена дрвна маса на лисјари и иглолисници поради пожар, ветроломи и ветроизвали и зарази од животинско и растително потекло. Вредност на причинетата штета	Шумарски организации и собранија на општини	Печатење обрасци и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	20.03	96
7	Годишен извештај за ловното стопанство (Лов-11)	Бројна состојба и отстрел на дивеч. Ловечки згради и објекти. Површина на ловишта и ловци	Ловечки и шумарски организации	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	10.09	107
8	Годишен извештај за заштитата на земјишта од ерозија (Ер-11)	Површина на еродирани земјиште, техничко-биолошки работи во сливот на порои и работи во коритото на порои. Градежни објекти, механизација и запослен персонал	Секција за заштита на земјиште од ерозија	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	x	x	x	31.05	67
9	Коефициент за претворање на мерите во шумарството	Анализа на податоците за претворање на просторните во кубни метри дрва и претворање на дрвна маса на изработени сортименти во дрвна маса на обло дрво	—	Анализа на коефициентот за СФРЈ и СР	—	-	x	x	31.10	1

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА

Истражувања од интерес за целата земја

1	Месечен извештај за дејноста на градежните претпријатија и режиските групи (Граф-21)	Број на работниците на градење, извршени часови работници, вкупна вредност на извршените и договорените работи, вредност на извршените договорени работи на станбени згради и проблематика на претпријатијата	Градежни претпријатија и режиски групи	Обработка на сумари	Собирање, подготвување на обработка, обработка на прашалници и печатење обрасци	x ¹⁰⁾	x	x	31. МЕС.	605
2	Годишен извештај за градежен објект (Граф-11) а) за изведувачи од општествениот сектор б) за изградба во режија на приватни лица	Локација на објект, големина на објект, вредност на извршените работи, квалитет на зграда, број и површина на становите во изградба и завршените станови, вид на стан за завршените станови	а) градежни претпријатија и режиски групи б) општини	Обработка на прашалници, печатење обрасци	Собирање, рејизија и шифрирање на прашалници, трошоци на анкетари	x	x	x	15.05	1 906
3	Годишен извештај за потрошувачката на градежен материјал (Граф-13)	Вредност и количина на потрошениот градежен и погонски материјал, количини на залихи	Градежни претпријатија и поголеми режиски групи	Обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	-	x	x	25.05	170
4	Годишен извештај за дејноста на проектантските организации и бира (Граф-16)	Вредност на работите на проектите и договорени проекти по видовите проекти. Број на работниците на проектирање и нивни часови	Проектантски организации и проектантски бира при други организации	Обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x ¹⁰⁾	x	x	20.04	57

*) Извештај за претпријатија со седиште на определена општина без оглед каде се врши дејноста.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Тримесечен извештај за градежната дејност и станбената изградба од општествениот сектор, по општини (Граѓ-31)	Вредност на извршените работи по видовите на градење и со поделба на стопански, нестопански објекти и станбени згради. Број и површина на завршените станови, становите во изградба и становите за пазарс	Градежни претпријатија и режиски групи	Обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	17.02 17.05 17.08 17.11	211
6	Тримесечни извештај за работите во странство (Граѓ-33)	Вредност на извршените и договорените работи по видови на градба. Запослени работници и нивни часови. Квалификациона структура на работниците	Претпријатија што изведуваат работи во странство	Обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x ¹⁾	x	x	28.03 28.05 28.08 28.11	52
7	Полугодишен извештај за продавната цена на стан (Граѓ-41)	Продавна цена на 1 m ² станбена површина на завршени станови. Квалитет на зграда, квалитет на стан, систем на градење и сл.	Градежни претпријатија	Обработка на прашалници	Собирање, ре-визија на прашалници, печатење обрасци	x ¹²⁾	x	x	15.06 15.12	172

¹⁾ Извештај за претпријатие со седиште на определена општина.

¹²⁾ Само за општини на големи градови во кои е значителна општествената изградба на станови.

СТАТИСТИКА НА СООБРАКАЈОТ И ВРСКИТЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Месечен извештај од Заедницата на Југословенските железници (СЖ/М-11)	Превоз на стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај според видот на стоките. Тарифни нетонски километри. Превоз на патници	Претпријатија на Југословенските железници	СЗС: обработка на сумари, печатење обрасци; ЗЈЖ: собирање и обработка на прашалници	—	-	-	x	30. МЕС.	15
2	Тримесечен извештај од Заедницата на Југословенските железници (СЖ/Т-11)	Работа на превозни средства, запослен персонал, приходи, девизно работење	Претпријатија на Југословенските железници	СЗС: обработка на сумари, печатење обрасци; ЗЈЖ: собирање и обработка на прашалници	—	-	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	3
3	Годишен извештај од Заедницата на Југословенските железници (СЖ/Г-11)	Должина на пругата според видот на колесниците, ЖТП и СР. Превозни средства. Превоз на патници и стоки, работа и искористување на превозни средства, потрошок на гориво и мазиво, запослен персонал, приходи и несреќи	Претпријатија на Југословенските железници	СЗС: обработка на сумари, печатење обрасци; ЗЈЖ: собирање и обработка на прашалници	—	-	x	x	30.05	13
4	Годишен извештај од Заедницата на ЈЖ за прометот на патници и стоки по станици (СЖ/Г-12)	Отпатувани патници, натоварени и истоварени стоки во сите станици. Натовар и истовар по видови стоки за 64 града	Претпријатија на Југословенските железници	СЗС: обработка на прашалници, печатење обрасци; ЗЈЖ: собирање на прашалници	—	x	x	x	09.05 30.07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Месечен извештај од поморско бродарско претпријатие (СП/М-11)	Превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај (тони, тонски милји), запослен персонал	Поморски бродарски претпријатија	Статистички органи Обработка на прашалници и сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	28. МЕС.	22
6	Тримесечен извештај од поморско бродарско претпријатие (СП/Т-11)	Приходи, девизно работење. Кон извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината за средствата, искористувањето, превозот по пазарите, потрошокот на гориво и сообраќајните незгоди	Поморски бродарски претпријатија	Статистички органи Обработка на прашалници и сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	39
7	Месечен извештај за прометот во луците (СП/М-31)	Промет на патници. Натовар и истовар на стоки во домашни луци според видот на стоките и знамињата на превезувачите. Сообраќај на бродови вкупно и посебно за 8 поголеми луци	Лучки капетани	Статистички органи Обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	28. МЕС.	61
8	Годишен извештај за прометот во луците (СП/Г-31)	Сообраќај на бродови според земјите и знамињата. Промет на стоки според земјите, знамињата и видот. Промет на патници според земјите и знамињата на превезувачите. Трговска морнарица	Лучки капетани	Статистички органи Обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	15.05	49
9	Месечен извештај од речно бродарско претпријатие (СР/М-11)	Превоз на патници. Превоз според видот на стоките во внатрешниот и меѓународниот сообраќај (тони, тонски километри). Запослен персонал	Речни бродарски претпријатија	Статистички органи Обработка на прашалници и сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	28. МЕС.	100
10	Тримесечен извештај од речно бродарско претпријатие (СР/Т-11)	Приходи, девизно работење. Кон извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината за средствата, искористувањето, потрошокот на гориво и несреќите	Речни бродарски претпријатија	Статистички органи Обработка на прашалници и сумари	Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	47
11	Месечен извештај за прометот во речните пристаништа (СР/М-21)	Промет на пловила, патници и стоки во домашни пристаништа по категории промет — внатрешен промет, извоз, увоз, транзит. На крајот на годината се доставуваат податоци за речната трговска флота	Капетани на речни пристаништа	СЗС Собирање, подготовка на обработка и сите фази на обработка, печатење обрасци	—	x	x	x	28. МЕС.	310
12	Месечен извештај од претпријатие за воздушен сообраќај (СЛ/М-11)	Авио-километри, превоз на патници, стоки и пошта во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, запослен персонал	Претпријатија на воздушниот сообраќај	Статистички органи Обработка на прашалници, сумари, печатење обрасци	Собирање, обработка на прашалници	x	x	x	28. МЕС.	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Статистички органи										
13	Месечен извештај за прометот на аеродромите (СВ/М-5)	Промет на домашни и странски авиони, патници, стоки и пошта. Кон извештајот за декември се собираат податоци за годината за приходите и девизното работење	Претпријатија за услуги на аеродроми или други организации што експлоатираат аеродроми	Обработка на прашалници и сумари, печатење обрасци	Собирање прашалници и шалници	x	x	x	25. МЕС.	16
Статистички органи										
14	Тримесеч извештај од претпријатије за воздушен сообраќај (СВ/Т-8 и 11)	Приходи, девизно работење. Кон извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината за средствата, искористувањето, потрошокот на погонско гориво и несреќите	Претпријатија на воздушниот сообраќај	Обработка на прашалници и сумари, печатење обрасци	Собирање прашалници и шалници	-	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	13
Статистички органи										
15	Годишен извештај за работата на стопанската авијација (СВ/Т-12)	Број на авиони, летања и работа на земјоделски површини и приходи	Погони на стопанската авијација	Обработка на прашалници и сумари, печатење обрасци	Собирање прашалници и шалници	-	x	x	20.03	6
Статистички органи										
16	Месечен извештај на авто-сообраќајните претпријатија (СА/М-11)	Превоз на патници и стоки според видот и категоријата на превозот (внатрешен превоз, извоз, увоз, транзит), затослен персонал	Авто-сообраќајни претпријатија и погони	Обработка на прашалници и сумари, печатење обрасци	Собирање прашалници, обработка на прашалници	x	x	x	28. МЕС.	367
Статистички органи										
17	Тримесечен извештај на авто-сообраќајните претпријатија (СА/Т-11)	Приходи, девизно работење. Кон извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината за средствата, искористувањето, потрошокот на погонско гориво, несреќите	Авто-сообраќајни претпријатија и погони	Обработка на прашалници и сумари, печатење обрасци	Собирање прашалници, обработка на прашалници	x	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	103
Секретаријат за внатрешни работи										
18	Годишен извештај за регистрираните друмски моторни возила	Број на возилата со продолжена сообраќајна дозвола; број на првпат регистрираните возила во СФРЈ — сите по општини, сектори на сопственост и видови на возила	Општински орган на внатрешните работи	Обработка на сумари, печатење обрасци	Собирање, обработка на прашалници	x	x	x	15.11	12
Секретаријат за внатрешни работи										
19	Статистика на сообраќајни незгоди (СН-1)	Број на сообраќајни незгоди на друмови според видот, последиците, причините, околностите (време, пат), како и податоци за возилата, возачите, пешаците и патниците според пропишаниот записник за сообраќајна незгода.	Општински орган на внатрешните работи	Собирање, обработка на прашалници, обработка на сумари, печатење обрасци	Собирање и контрола на прашалници	x	x	x	КВ 28.04 28.07 28.10 ГОД. 06.02 25.03	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Статистички органи										
20 Годишен извештај од претпријатие за патишта (СА/Г-41)	Приходи по извори и вредност на извршените работи по видови (одржување, реконструкција и новоградба), средства, запослен персонал	Претпријатија за патишта	Обработка на прашалници, сумари	Собирање, прашалници, обработка на прашалници, печатење обрасци	-	x	x	20.03		42
Статистички органи										
21 Годишен извештај за авто-сообраќајот за сопствени потреби (СА/Г-21)	Број на возила, превоз на патници и стоки, минати km на возилата	Стопански и други организации по изборот на РЗС	Обработка на сумари, печатење обрасци	Собирања прашалници, обработка на прашалници	-	x	x	20.03		146
Статистички органи										
22 Годишен извештај од градско сообраќајно претпријатие (СТ/М-11)	Број на возила во градскиот сообраќај, по видови, минати km на возилата, превезени патници, приходи и запослен персонал. За годината за средствата, искористување на средствата, потрошок на погонско гориво и несреќи	Градски сообраќајни претпријатија и погони	Обработка на прашалници и сумари	Собирање и обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	30.03		75
Статистички органи										
23 Тримесечен извештај од претпријатие за услуги во луки (ПРЛ/Т-11)	Изманипулирани стоки во тони според видот на манипулацијата и пакувањето. Кон извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината за приходите, девизното работење, средствата и искористувањето и запослениот персонал	Претпријатија за услуги во луки	Обработка на прашалници и сумари	Собирање и обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11		30
Статистички органи										
24 Тримесечен извештај од претпријатие за услуги во пристаништа и други места (ПРН/Т-11)	Изманипулирани стоки во тони според видот на манипулацијата и пакувањето. Кон извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината за приходите, девизното работење, средствата и запослениот персонал	Петпријатија за услуги во пристаништа и други места	Обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11		37
25 Месечен извештај за ПТТ прометот на Заедницата на ЈПТТ (ПТТ/М-11)	Поштенско-телеграфски и телефонски промет во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, запослен персонал	Претпријатија на Заедницата на ЈПТТ	СЗС: обработка на сумари, печатење обрасци; ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	-	x	x	28. МЕС.		6
26 Годишен извештај од Заедницата на ЈПТТ (ПТТ/Г-11)	ПТТ промет по републики, по видови услуги, ПТТ услуги со странство, приходи и девизно работење	Претпријатија на Заедницата на ЈПТТ	СЗС: обработка на сумари, печатење обрасци; ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	-	x	x	15.05		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Годишен извештај од извршните единици на ЈПТТ (ПТТ/Г-18)	Средства, работа, приходи и запослен персонал по поединечни пошти	Претпријатија на Заедницата на ЈПТТ	СЗС: обработка на прашалници и сумари, печатење обрасци; ЗЈПТТ: собирање прашалници	—	x	x	x	15.05	9
Истражувања од интерес за федерацијата										
28	Влегување-излегување на друмски моторни возила во и од СФРЈ (СА/М-31)	Број на возила и патници според земјата на регистрацијата на возилото. Товарен автомобилски промет со странство	Царинарници	Статистички органи Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	Само СР Словенија врши обработка на прашалници	x	x	x	25. МЕС.	51
29	Малограничен промет на друмски моторни возила (СА/М-32)	Број на возилата по видови и земји на влегувањето и излегувањето. Број на патници пристигнати и излезени со овие возила	Царинарници	Статистички органи Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци	Само СР Словенија врши обработка на прашалници	x	x	x	25. МЕС.	17
30	Движење на цените на превозните услуги во сообраќајот — годишно	Цени на превозните услуги на определени релации според утврдената номенклатура на стоките	Транспортни претпријатија	СЗС Собирање, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци	—	-	-	x	15.04	49
31	Движење на цените на ПТТ услуги — годишно	Цени на ПТТ услуги според утврдената номенклатура и определени растојанија во внатрешниот и меѓународниот промет	Заедница на ЈПТТ со претпријатија на ПТТ	СЗС Методологија, печатење обрасци, обработка	—	-	-	x	15.04	4
СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА										
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Надворешнотрговски промет Извоз — Увоз	Царинарница, стопанска организација, странска фирма, земја на потеклото и намената, плаќањето, наплатата, режим (форма) на увозот — извозот, валута, вид стоки, количина, вредност, износ на царината, износ на данокот, корисник на увезената стока, република во која е стоката произведена (извоз)	Стопанска организација (шпедитер) преку царинарницата	Сите фази на истражувањето	—	-	x	x	15. МЕС.	1 903
СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА										
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Месечен извештај на трговијата на мало и големо (Трг-14)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало и големо вкупно и по струките за поважните видови стоки. Оценка на тенденцијата на движењето	Избрани трговски и други организации што вршат промет на стоки на мало и на големо	Обработка на сумари, печатење обрасци	Собирање, обработка на прашалници	-	x	x	20. МЕС.	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Тримесечен извештај на трговијата (Трг-15)	Промет на стоки, залихи и запослен персонал за трговијата на мало и трговијата на големо по трговски струки. На мало — промет по начинот на плаќање, на големо — промет по корисници	Трговски и други организации што вршат продажба на стоки на мало и на големо	Обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници и печатење обрасци	x	x	x	10.05 10.08 10.11 10.02	1 152	
3 Годишен извештај на трговијата на мало по артикли (Трг-12)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало во количина и вредност по артикли и групи (280 артикли и групи)	Трговски и други организации што вршат продажба на стоки на мало	Обработка на сумари, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.04	508	
4 Годишен извештај на трговијата на големо по артикли (Трг-22)	Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количина и вредност по артикли и групи (300 артикли и групи)	Трговски организации, склади на производствени претпријатија и земјоделски задруги	Обработка на сумари, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	-	x	x	30.04	204	
5 Месечен извештај за прометот на стоки на „селски пазар“ (Трг-13) (собирање месечно, обработка годишно)	Продажба и цена на земјоделските производи на пазар од страна на индивидуални производители. Продажба во количина за околу 60 артикли	Градски пазарни управи	Обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	05.03	254	
6 Извештај за домашните саеми (Трг-23)	Датум на одржувањето на саемот, значење на саемот, површина на изложбениот простор и број на излагачите на саемот со поделба на домашни и странски	Организатори на саемот	Обработка на сумари, печатење обрасци	Собирање, обработка на прашалници	x	x	x	30 дена по завршување на саемот	10	
7 Месечен извештај за откупот на земјоделски производи (Трг-31, 32, 33)	Откуп односно продажба на земјоделски производи во количина и вредност по артикли и групи (до 60 артикли и групи)	Земјоделски задруги, откупни претпријатија, земјоделски стопанства и комбинати и индустриски претпријатија	Обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци	x	x	x	35 дена за минатиот месец	1 230	

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

Истражувања од интерес за целата земја

		Статистички органи			
1 Тримесечен извештај на угостителството (Уг-11)	Промет по видови угостителски услуги	Угостителски претпријатија и дуќани и други организации што даваат услуги на угостителство	Обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци	x x x 24.05 24.08 24.11 24.02
					954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Месечен извештај за посетите- лите и ноќевањата на туристи (Ту-11)	Број на посетителите и ноќевањата на туристи по видови дукани и зем- ји. Капацитети за сместување (број на соби и легла), вкупно остварен промет и склучени односно раски- нати договори за наемање капаци- тети	Угостителски претпријатија и дукани и други органи- зации што да- ваат услуги на сместување	Статистички органи Обработка на сумари	Собирање, подго- товка на обработ- ка, обработка на прашалници, пе- чатење обрасци	x	x	x	08. МЕС.	977
3	Годишен извештај на угостител- ството	Промет по видови дукани, запослен персонал и капацитети за сместува- ње и исхрана	Угостителски претпријатија и други органи- зации за давање угостителски у- слуги вклучу- вајќи го и при- ватниот сектор	Статистички органи Обработка на сумари, печате- ње обрасци	Собирање, обора- ботка на пра- шалници	x	x	x	30.04	282
4	Месечен извештај за бројот на преминувањата на државната граница	Број на преминувањата на држав- ната граница во меѓународниот пат- нички сообраќај (погранични пре- мини) и пограничниот сообраќај (според границите)	Општински ор- ган на внатре- шните работи (само граничен)	Секретаријат за внатрешни работи Обработка на сумари	Собирање и об- работка на из- вештаи	x	x	x	20.04 20.07 20.10 20.01	128
5	Полугодишен извештај за изда- дените патни исправи и визи на југословенските државјани	Број на издадените патни исправи и визи како и број на одбиените од- носно поништените барања според причините за одбивање — пониш- тување	Општински ор- ган на внатре- шните работи	Секретаријат за внатрешни работи Обработка на сумари	Собирање и об- работка на пра- шалници	x	x	x	25.07 25.01	67
СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ И ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД										
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Месечен извештај за цените на производителите на индусти- рски производи (Ц-41)	Продавни цени од околу 1.000 про- изводители за околу 1.000 инду- стриски производи	Избрани инду- стриски прет- пријатија	Собирање, подго- товка на обработ- ка, обработка на прашалници, пе- чатење обрасци и трошоци на обра- ботката	Собирање, подго- товка на обработ- ка, обработка на прашалници, тро- шоци на обработ- ката	-	x	x	04. МЕС.	367
2	Месечен извештај за цените на индустриските производи во тр- говијата на големо (Ц-21)	Цени во трговијата на големо во 17 градова за околу 200 индустриски производи	Избрани тргов- ски претприја- тија на големо	Собирање, подго- товка на обработ- ка, обработка на прашалници, тро- шоци на обработ- ката	Собирање, подго- товка на обработ- ка, обработка на прашалници, тро- шоци на обра- ботката, печатење обрасци	x ¹²	x	x	10. МЕС.	168
3	Полугодишен извештај за цени- те на репродукциониот матери- јал и средствата за работа во земјоделството (Ц-52)	Количини и вредности на набавени и продадени околу 70 производи	Избрани земјо- делски задруги и земјоделски стопанства и комбинати	Собирање, подго- товка на обработ- ка, обработка на прашалници, пе- чатење обрасци и трошоци на обра- ботка	—	-	-	x	15.04 15.10	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Петнаесетдневен извештај за цените на мало на земјоделски производи (Ц-11а)	Цени на мало во трговијата и на пазарот за околу 50 земјоделски производи во 50—60 градови	Избрани продавници на трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазарот	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката, печатење обрасци	x ¹²)	x	x	12 и 26. МЕС.	263
5	Месечен извештај за цените на мало на земјоделски производи (Ц-11)	Цени на мало во трговијата и на пазарот за околу 60 земјоделски производи во 50—60 градови	Избрани продавници на трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазарот	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката, печатење обрасци	x ¹²)	x	x	04. МЕС.	366
6	Месечен извештај за продавните цени на мало: а) индустриски прехранбени производи (Ц-12) и б) индустриски непрехранбени производи (Ц-13)	Продавни цени во трговијата на мало за околу 70 индустриски прехранбени производи и 160 индустриски непрехранбени производи во 50—60 градови	Избрани продавници во трговијата на мало	Собирање, подготовка на обработка на прашалници и трошоци на обработката	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката, печатење обрасци	x ¹²)	x	x	04. МЕС.	997
7	Полугодишен извештај за набавните цени на трговијата на мало: а) земјоделски производи (Ц-11) б) индустриски прехранбени производи (Ц-12) и в) индустриски непрехранбени производи (Ц-13)	Набавни цени во трговијата на мало за околу 60 земјоделски производи, 70 индустриски прехранбени производи и 160 индустриски непрехранбени производи во 50—60 градови	Избрани продавници во трговијата на мало	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на обработката	x ¹²)	x	x	05.06 05.12	437
8	Месечен извештај за цените на мало за услуги (Ц-14)	Цени на мало за занаетчиски, комунални, сообраќајни и други услуги — околу 40 видови услуги во 50—60 градови	Избрани претпријатија и дуќани на општествениот и приватниот сектор	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката, печатење обрасци	x ¹²)	x	x	04. МЕС.	302
9	Месечен извештај за цените на угостителските услуги	Цени во угостителството за околу 60 видови јадења, пијачки и ноќевалишта во 50—60 градови	Избрани угостителски објекти	Собирање, подготовка на обработка на прашалници и трошоци на обработката	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, трошоци на обработката, печатење обрасци	x ¹²)	x	x	10. МЕС.	259
10	Анкета за личната потрошувачка на населението во 1968 година (собирање во декември 1968 година)	Приход според изворите и трошоци според артиклите — количини и вредности за околу 200 артикли и услуги на личната потрошувачка. Големина, квалитет и трошоци на купен стан или граден во сопствена режија	Избрани земјоделски, мешани и неземјоделски домаќинства	Собирање, подготовка на обработка на прашалници, печатење обрасци и трошоци на обработката	Организација, инструктажа, собирање, подготовка на обработка (контрола на прашалници)	-	x	x	1969	2 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Анкета за семејните буџети на работничките домаќинства (собирање месечно, обработка три-месечно)	Приходи според изворите и трошоци според артиклите — количини и вредности за околу 300 артикли и услуги на личната потрошувачка	Избрани три-члени и четиричлени работнички домаќинства	Сите фази на истражувањето	—	-	x	x	15.03 ¹⁾ 15.06 15.09 15.12	2 095

¹⁾ За општини во кои се снимаат цените.

¹⁴⁾ Ке се испита можноста за скратување на роковите.

Забелешка: Со Планот за 1968 година се предвидува месечно следење на откупните и продавните цени на земјоделските производи со први резултати на 37 дена по истекот на месецот и на годишните цени на индустриските отпадоци врз основа на податоците од службата на трговијата (ТРГ-31, 32, 33 и ТРГ-22).

СТАТИСТИКА НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Податоци за приходите и за општиот распоред на приходите по буџетот на општествено-политичките заедници (Б-1) тримесечно 05	Приходи според видовите и распоред на приходите по основните намени: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Филијала на СОК или надлежен орган на ОПЗ	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	18.04 18.07 18.10 18.01 1969	756
2	Податоци за наплатата на приходите на буџетот и фондовите и нивна распределба на општествено-политичките заедници (Б-2) — месечна 04 МЕС	Наплата на приходите на буџетот и фондовите по формите и потформите и распределба врз општествено-политичките заедници — на подрачјето на општината	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	12. МЕС.	1 752
3	Посебна пресметка по работите за сметка на општествено-политичките заедници (Б-7) — месечна 07 МЕС	Состојба на основната сметка — посебна сметка по работите за сметка на општествено-политичките заедници	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	11. МЕС.	12
4	Преглед на извршувањето на билансниот дел на буџетот (ЗСБ-I) — годишна 31.03	Приходи и распоред на приходите: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежен орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05 15.06 15.09 15.12	57
5	Преглед од завршните сметки на органите на управата (ЗСБ-II) — годишна 31.03	Пресметка на остварените и потрошените средства и распределба на непотрошените средства за органите на управата: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежен орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05 15.06 15.09 15.12	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Преглед на состојбата на средствата на резервниот фонд на општествено-политичките заедници (ЗСБ-III) — годишна 31.03	Состојба на средствата на резервниот фонд на општествено-политичките заедници: — за општината — за АП — за СР	Надлежен орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05	11
7	Преглед на неподмирените обврски (ЗСБ-IV) — годишна 31.03	Преглед на неподмирените обврски: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежен орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05	12
8	Преглед на запослените работници и на личните доходи на работниците во органите на управата (ЗСБ-V) — годишна 31.03	Запослени работници според стручната подготовка и лични доходи на работниците во органите на управата: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежен орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05	37
9	Податоци за фондот за развој на стопански недоволно развиените подрачја, податоци за средствата на заедничките резерви на стопанските организации, податоци за фондовите на ОПЗ и податоци за средствата на ОПЗ за инвестиции во стопанство (Ф-1) тримесечно 05	Приходи, расходи, состојба на средствата, пласмани, состојба на жиросметката: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Филијала на СОК или надлежен орган на ОПЗ	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	20.04 20.07 20.10 20.01 1969	802
10	Податоци за фондовите на општествено-политичките заедници и на заедниците на образованието и воспитувањето (Биланс-завршна сметка за 1967 година — ЗСФОПЗ-1) — годишна 10.02	Средства, употреба на средствата и состојба на средствата на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Фонд на општествено-политичките заедници односно на заедниците на образованието и воспитувањето	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	30.04	118
11	Податоци за средствата на заедничките резерви на стопанските организации (Биланс-завршна сметка за 1967 година — ЗСЗР-1) — годишна 10.02	Средства, употреба на средствата и состојба на средствата на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР	Надлежен орган за средствата на заедничките резерви на стопанските организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	30.04	19
12	Податоци за средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанство (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗСИС-1) — годишна 10.02	Средства, непосредни расходи и употреба на средствата и средства на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежен орган за средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	30.04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Податоци за фондовите за развој на стопански недоволно развиените републики, краишта и подрачја (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗСИФНП-1) — годишна 10.02	Средства, непосредни расходи и употреба на средствата и средства на крајот на годината — за СР — за федерацијата	Фонд за развој на стопански недоволно развиените републики, краишта и подрачја	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	30.04	1
14	Фонд на здравственото осигурување за 1967 — (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-1) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на здравственото осигурување според елементите — задолжителни издвојувања од приходите на издвојувања за резервата — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	7
15	Фонд на проширеното здравствено осигурување за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-2) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на проширеното здравствено осигурување аналитички според изворите на приходите и расходите — издвојувања за резервата — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	4
16	Фонд на задолжителното здравствено осигурување за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-3) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на задолжително здравствено реосигурување според елементите — вишок на приходите — расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	2
17	Фонд на основното здравствено осигурување на земјоделците за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-4) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на основното здравствено осигурување на земјоделците според елементите — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	4
18	Фонд на проширеното здравствено осигурување на земјоделците за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-5) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на проширеното здравствено осигурување на земјоделците според елементите — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	4
19	Фонд на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-6) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на задолжително здравствено реосигурување на земјоделците аналитички според изворите на приходите и видовите на надоместоци — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Фонд на инвалидското и пензиското осигурување за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-7) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување според елементите — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	3
21	Фонд на инвалидското и пензиското реосигурување за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-8) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот на инвалидското и пензиското реосигурување според елементите — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	2
22	Фонд за додаток на деца за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-9) — годишна 15.02	Приходи и расходи на Фондот за додаток на деца според елементите — вишок на приходите—расходите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	3
23	Резерви на фондовите на заедниците на социјалното осигурување за 1967 година (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-10) — годишна 15.02	Остварени приходи и расходи на заедницата на социјалното осигурување според елементите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	3
24	Фонд за станбени потреби на пензионерите (Биланс — завршна сметка за 1967 година — ЗССО-11) — годишна 15.02	Актива и пасива на Фондот за станбени потреби на пензионерите според елементите	Завод за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	01.04	3
25	Извештај за приходите и расходите на заедниците на социјалното осигурување според видовете на фондовите (месечен извештај СО-1) — месечна 10	Приходи и расходи на Фондот на здравственото осигурување, Фондот на инвалидското и пензиското осигурување и Фондот за додаток на деца според елементите	Завод за социјално осигурување односно филијали на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	13. МЕС.	23
26	Биланс на средствата на осигурувањето и распределба на наплатената премија (завршна сметка за 1967 година — ЗСОС-1) — годишна 15.02	Билансни податоци од средствата на осигурувањето и распределбата на наплатената премија	Осигурителна организација	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	10.05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Пресметка на средствата на осигурувањето (завршна сметка за 1967 година — ЗСОС-3) — годишна 15.02	Пресметка на средствата на осигурувањето по видови осигурувања (13 видови)	Осигурителна организација	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	10.05	9
28	Извештај за приходите и расходите на осигурителните организации по видови средства на осигурувањето (месечен извештај — ОЗ-1) — месечно 10	Податоци за промените на средствата на резервата на текуштата техничка премија, резервите на сигурноста и на средствата на математичката резерва	Осигурителна организација односно филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	13. МЕС.	16

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Податоци за кредитите за обртни средства (К-1) — месечни 05 МЕС	Краткорочни кредити на банките, инвестициони кредити на банките и кредити од општествените фондови	Деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	20. МЕС.	742
2	Податоци за примањата и издавањата на населението — образец СТ-3 — месечна 03 МЕС	Движење на готовината според тековите, уплати-исплати	Филијала на СОК и деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	13. МЕС.	71
3	Телеграфски извештај — десетдневен 02, 12, 22 МЕС	Определени податоци за: краткорочните кредити на банките, ликвидноста на банките и податоци за средствата на депозитите што ја сочинуваат основницата за пресметките	Деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	04. МЕС. 14. МЕС. 24. МЕС.	34
4	Утврдување на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за деловните банки (периодична пресметка за 1967 — ППВ-ДВ-1) — полугодишна	Распределба на вкупниот приход и доход, билансни податоци и податоци за состојбата на сите видови кредити според деловните банки — по групации	Деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	15.08	14
5	Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за деловните банки (завршна сметка за 1966 ЗС-ДВ-1) — годишна	Распределба на вкупниот приход, билансни податоци и податоци за состојбата на сите видови кредити според деловните банки — по групации	Деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	10.03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Податоци за бруто прометот и салдото по сметките на банките — образец КНЈ-ПВ — месечна	Промет на состојбата на сметките на аналитиката и синтетиката на банките	Деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструктажата и обработка	-	x	x	15. МЕС.	510
7	Податоци за бруто прометот и салдото на сметката на СОК, — образец КНЈ-1 СОК — месечна 05 МЕС	Промет и салдо на сметката на општествено книговодство	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструктажата и обработка	-	x	x	10. МЕС.	105
8	Спецификација на средствата на корисниците на општествени средства — образец КНЈ-2 СОК — месечна 05 МЕС	Состојбата на средствата на општествени средства по видовите банки	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструктажата и обработка	-	x	x	10. МЕС.	85

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Истражувања од интерес за целата земја

СОК										
1	Податоци за инвестиционите кредити во користење и за средствата за учества, пречекорувања и гаранции на образецот ИНУ-1 1966 — месечна 05 МЕС	Транши, состојба на кредитите на почетокот на годината, потрошок за инвестиции, преноси и отплати, состојба на кредитите во користење односно средства на интересот, по гранки и области	Деловни банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструктажата и обработка	x	x	x	18. МЕС.	1 344
СОК										
2	Податоци за потрошокот за инвестиции од средствата на корисниците на општествени средства на образецот ИН-1 -67 — месечна 06 МЕС	Потрошок за инвестиции од наменските средства на корисниците по гранки и области	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструктажата и обработка	x	x	x	15. МЕС.	88
СОК										
3	Податоци за потрошокот за инвестиции во основни средства според намената и техничката структура на образецот ИН-4-66 — полугодишна 31.07 31.01 1968	Потрошок за инвестиции во основни средства според намената и техничката структура по групите, гранките и областите	Деловни банки и филијали на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструктажата и обработка	x	x	x	31.08 30.04	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СОК										
4	Податоци за обезбедувањето средства за инвестиции на образецот ИН-ОВ — полугодишна 31.05 и 30.11	Обезбедување средства според инвестиционите програми и договорните обврски	Филијали на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструкторската и обработка	x	x	x	30.06 20.12	51
СОК										
5	Податоци за состојбата на кредитите и ануитетите според завршните сметки на работните организации — годишно 15.02	Состојба на инвестиционите кредити и ануитетите за основни средства, трајни обртни средства и поч. фонд, средства на фондот на заедничката потрошувачка за рочноста и каматната стопа, неподмирени обврски по завршните сметки на работните организации — годишно	Работна организација, деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, контрола, шифрирање, и обработка на податоци	-	x	x	30.04 1969	144
Статистички органи										
6	Статистика на инвестициите во основните средства и средствата на заедничката потрошувачка	Исплатени инвестиции според изворите на средствата, остварени инвестиции според карактерот на изградбата и техничката структура, активизационен период и капацитетите на инвестиционите објекти	Инвеститори на општествениот сектор	Печатење инструменти (освен СР Слов. и Мак.), обработка на сумари	Собирање, контрола, шифрирање и обработка на податоци	x	x	x	01.09	1 496
СТАТИСТИКА НА ШКОЛСТВОТО										
Истражувања од интерес за целата земја		За крајот на училишната работа на 1967/68 година								
1	Статистички извештај на крајот на училишната работа на 1967/1968 учебна година за основните и средните училишта	Училишта, одделенија, јазик на кој се врши наставата, ученици по класовите, успехот на учениците по класовите, струките и насоките, вонредни ученици, успехот на редовните и вонредните ученици на завршните испити по струките и насоките, успех на учениците според наставниот јазик, стипендисти, ученички кујни, организација на наставата по физичка култура и физички културни друштва во училиштата	Основни и средни училишта (училишта од I и II степен)	Изработка на методологија, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	15.09	1 977
		За крајот на учебната 1967/68 година								
2	Статистички извештај на крајот на 1967/68 и почетокот на 1968/69 учебна година за основните и средните училишта	Училишта, успех на учениците на поправните и класовите испити по струките, отсеците и насоките кај гимназиите, успех на редовните и вонредните ученици на завршните испити и успех на учениците според наставниот јазик на училиштето	Основни и средни училишта (училишта од I и II степен)	Изработка на методологија, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	20.02 1969	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		За почеток на учебната 1968/69 година								
		Училишта, одделенија, струка, отсек кај стручни училишта, насоки кај гимназии, ученици по класови. Упис на ученици според претходната школска подготовка, наставници според видот на заснованиот работен однос *							20.02 1969	
3	Слободни активности на учениците III-A	Број на организациите (секции), број на ученици во организациите и членови на посебни организации на младината и пионерите во училиштето	Основни и средни училишта (училишта од I и II степен)	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.09	174
4	Целодневен и продолжен престој на децата во училиште во 1967/68 учебна година	Број на ученици од I—IV и V—VIII клас основно училиште што престојуваат во училиштето пред и по наставата 2 часа, 2—4 и над 4 часа	Основни училишта во градови со 50.000 и повеќе жители	Изработка на обрасци и упатства, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	¹⁶⁾ x	x	x	30.09	6
5	Годишен статистички извештај за елементарно-основно образование на возрасни — (ЕО)	Посетители што завршиле елементарно-основно образование по групи на возраста, спрема претходната школска подготовка, дејноста и занимањето	Одделенија за елементарно-основно образование на возрасни	Печатење обрасци, подготовка за обработка, обработка на прашалници, обработка на сумари	Дистрибуција, собирање	-	x	x	30.03	53
6	Извештај за организационата структура на високошколските установи — годишна (ШВ-21) — за учебната 1968/69 година	Назив, место на училиштето, отсек, група, степен на наставата, услови за запишување, прописани години на траење на студиите	Виши школи, високи школи, факултети и уметнички академии	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	-	x	x	15.01 1969	26
7	Пријавен лист за студенти — упис во зимскиот семестар (ШВ-20) — на учебната 1968/69 година.	Назив и место на училиштето, отсек, група, пол, начин на студирање, година на уписот на I година студии и години студии и претходна школска подготовка, место на постојаниот престој — социјалистичка република, стипендисти и износ на стипендијата	Студенти, виши школи, високи школи, факултети и уметнички академии	Изработка на методологија, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, претх. изв. за уписот на студенти врз база на контролник	-	x	x	22.01 1969	423
8	Статистички извештај за дипломираните студенти (собирање месечно) (ШВ-50) во 1968 година	Назив и место на училиштето, отсек-група, специјализација, пол, начин на студирањето, должина на траењето на студиите, народност, постојано место на престој — социјалистичка република	Виши школи, високи школи, факултети, уметнички академии	Изработка на методологија, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	-	x	x	20.02 1969	175
9	Статистичко ливче за магистри-специјалисти — годишно (ШВ-80) во 1968 година	Назив и место на училиштето, пол, народност, години на староста, занимање, претходна завршена школа, должина на траењето на студиите, научна област на магистарската работа, стипендисти, даватели на стипендии	Високи школи, факултети, уметнички академии	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	-	x	x	20.02 1969	10

* Избрани градови со над 50 000 жители.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Статистички извештај за доктори на науките — годишно (ШБ-70) во 1968 година	Назив и место на училиштето, научна дејност на магистарската работа, научна област на докторската дисертација, години на староста, запослување, место на постојаниот престој	Високи школи, факултети	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	-	x	x	20.09 1969	21

СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИТЕ УСТАНОВИ, КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Годишен извештај за работата на народните и работничките университети (НУ-2), 1967/68 наставна година	Број на университетите, јазик на кој работат университетите, универзитети што во својот состав имаат центри, катедри, трибини, дописни школи, семинари и курсеви по видови, посетители по социјалниот состав и школската подготовка јавни предавања и посетители, други активности — персонал	Сите народни и работнички университети во СФРЈ	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	-	x	x	10.02 1969	158
2	Годишен извештај на професионалните и експерименталните театри (КУ-1а), 1967/68 сезонска година	Број на театрите, состав, јазик на кој театарот ги дава претставите, изведени дела, поименичен список на изведените дела, прикажани претстави, во седиштето и на гостувања, потекло на делото, вид на делото, персонал според видот на работниот однос	Сите професионални и експериментални театри во СФРЈ	Обработка на сумари и елиминирање на повторувањата на изведени дела	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	-	x	x	14.01 1969	44
3	Годишен извештај за работата на аматерските театри (АП-2), 1967/68 сезонска година	Број на театрите, јазик на кој театарот ги дава претставите, изведени дела, претстави, посетители членови: активни, професионални, помагателни. Учество на театрите на гостувања и фестивали	Сите аматерски театри — самостојни и КУД за театри што работат во нивен состав	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	-	x	x	17.11	39
4	Годишен извештај за работата на детските театри (ДП-2), 1967/68 сезонска година	Број на театрите, јазик на кој театрите работат, изведени дела со поименичен список, претстави и посетители, потекло на делото, гостувања во земјата и во странство, персонал на театарот (возрасни, деца, деца постојано врзани за работата на театарот)	Сите самостојни детски театри	Обработка на сумари и елиминирање на повторувањата на изведени дела	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	-	x	x	25.11	22
5	Годишен извештај на ансамбли за народни ора (КУ-3), 1967/68 сезонска година	Прикажани уметнички концерти во земјата и во странство и остварени посети на концерти, Персонал според видот на работниот однос	Ансамбли на народни ора, што работат како професионални установи	Печатење обрасци, подготовка за обработка и обработка на прашалници	Собирање	-	x	x	10.12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Филхармонии и професионални оркестри (ФО-2), 1967/68 сезонска година	Број на установи, концерти и посетители (во земјата и во странство)	Филхармонии и професионални оркестри — самостојни	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	05.11	16
7	Годишен извештај за радио и телевизија (Радио-1 и ТВ-1)	Радио и телевизиски станици, технички карактеристики (бранови подрачја на кои емитураат програма, радио и телевизиски предаватели и нивната сила), Емисии на радио и ТВ програми по видови, запослен персонал. Остварени приходи и производство на филмови за телевизија. Радио и ТВ претплатници	Сите радио и телевизиски станици во СФРЈ	Подготовка за обработка и обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање и контрола	-	x	x	15.04 1969	51
8	Годишен извештај на кината (Кино-1)	Кина според организациониот состав, техниката на прикажувањето филмови и интензитетот на работата, број на седиштата во кино-сали-те, претстави и посетители на домашни и странски филмови. Приходи според изворите и трошоци на работењето според видот	Постојани кина, летни кино-бавчи и подвижни кина	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	15.06 1969	355
9	Годишен извештај за производството на долгометражни филмови и кусометражни филмови (Кино-2, 2а и 2б)	Филмови според видот, должината во метри и техниката на снимањето, со поименичен список	Претпријатија за производство (снимање на филмови)	Подготовка за обработка, обработка	Печатење обрасци и собирање	-	x	x	01.03 1969	12
10	Годишен извештај за извозот на долгометражни и кусометражни филмови (Кино-3 и 3а)	Извезени филмови според метража-та, видот (играни, документарни и сл.), техниката на снимањето со поименичен список и земјите во кои се извезени	Деловно здружение „Југославија филм“ и претпријатие за производство и изнајмување на филмови	Печатење обрасци, подготовка за обработка и обработка на прашалници	Собирање	-	x	x	01.04 1969	11
11	Годишен извештај за увозот на долгометражни и кусометражни филмови (Кино-4, 4а и 4б)	Увезени долгометражни филмови според жанрот, земјите на потеклото на филмовите	Деловно здружение „Југославија филм“ и републички претпријатија за дистрибуција на филмови	Печатење обрасци, подготовка за обработка и обработка на прашалници	Собирање	-	x	x	20.03 1969	10
12	Годишен извештај за филмовите во промет (Кино-5)	Поименичен список на филмови што се на репертоар на кината, според земјите на потеклото и СР во кои се прикажувани	Републички претпријатија за дистрибуција на филмови	Печатење обрасци, подготовка за обработка и обработка на прашалници	Собирање	-	x	x	31.03 1969	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Годишен извештај— статистички лист за книги и брошури (ШТ-1)	Број на книги и брошури, дали делото е домашно-странско, јазик на изданието, јазик на преводот, јазик на оригиналот, вид на делото, област, авторски табаци, тираж, број на свески-томови, место на издавачот	Југословенскиот библиографски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка	—	-	-	x	16.04 1969	64
14	Годишен статистички лист за весници-листови (ШТ-2)	Број на весници, периодика на излегувањето, број на излезените броеви, јазик на излегувањето, намена на весниците, содржина, локални весници, место, вкупен и просечен тираж	Југословенскиот библиографски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка	—	-	-	x	16.04 1969	3
15	Годишен статистички лист за списанија (ШТ-3)	Број на списанија, периодика на излегувањето, број на излезените броеви, јазик на излегувањето, област (според МДЦ), намена и содржина, место на излегувањето, вкупен и просечен тираж	Југословенскиот библиографски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка и обработка	—	-	-	x	16.04 1969	3
16	Статистички извештај на домовете на култура	Број домови на култура, видови дејности што ги организираат домовете на култура, дејности што други ги организираат во дом на култура, посетители	Домови на култура	Изработка на методологија и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	30.06	9

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Истражувања од интерес за целата земја

1	Месечен извештај за остварените приходи и извршените расходи на фондовите на здравственото осигурување	Приходи и расходи на фондовите по видови	Комунални заводи за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30. МЕС.	86
2	Месечен извештај за остварените приходи и извршените расходи, со вишок на приходи и вишок на расходи по комунални заедници	Приходи и расходи, вишок на приходи и вишок на расходи	Комунални заводи за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30. МЕС.	58
3	Месечен извештај за остварените приходи и извршените расходи на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување	Приходи и расходи на фондот по видови	Комунални заводи за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	-	x	x	30. МЕС.	53
4	Месечен извештај за приходите и расходите на фондовите на основното здравствено осигурување на земјоделците	Приходи и расходи на фондот по видови	Комунални заводи за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30. МЕС.	428
5	Месечен извештај за приходите и расходите на фондовите на проширеното здравствено осигурување на земјоделците	Приходи и расходи на фондот по видови	Комунални заводи за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30. МЕС.	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Тримесечен извештај за приходите и расходите на фондовите на задолжителното здравствено реосигурување	Приходи и расходи по видови	Републички завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка	-	x	x	30.04 30.07 30.10 30.03	44
7	Тримесечен извештај за состојбата на резервите и другите средства на фондовите	Состојба на резервите и другите средства на фондовите	Комунален завод за социјално осигурување. Републички завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка	x ¹⁶⁾	x	x	30.04 30.07 30.10 30.03	45
8	Полугодишен бруто биланс на републичките заводи	Податоци според структурата на единствениот контен план	Републички завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка	-	x	x	30.07 30.03	124
9	Полугодишен бруто биланс на фондовите на комуналните заедници	Податоци според структурата на контниот план на заедниците социјалното осигурување	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка	x ¹⁷⁾	x	x	30.07 30.03	204
10	Полугодишен бруто биланс на фондовите на републичките заедници	Податоци според структурата на контниот план на заедниците на социјалното осигурување	Републички завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка на податоци	-	x	x	30.07 30.03	23
11	Полугодишен бруто биланс на комуналните заводи	Податоци според структурата на единствениот контен план	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка на податоци	x ¹⁸⁾	x	x	30.07 30.03	42
12	Полугодишен извештај за вложените средства на фондовите на социјалното осигурување и додатокот на деца	Вложени средства по години и начинот на вложување	Комунален завод за социјално осигурување. Републички завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка на податоци	x ¹⁸⁾	x	x	30.07 30.03	20
13	Месечен извештај за активните осигуреници и лицата привремено вон работен однос	Состојба и движење на активните осигуреници според дејностите и полот; бројна состојба на лицата привремено вон работен однос кои имаат право на здравствено осигурување	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка на податоци	x	x	x	30. МЕС.	2 076
14	Месечен извештај за привремената неспособност — спреченост за работа на осигурениците според полот	Случаи и денови на привремена неспособност за работа според причината за неспособност и полот	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка на податоци	x	x	x	30. МЕС.	930
15	Месечен извештај за привремената неспособност — спреченост за работа на осигурениците според дејностите	Случаи и денови на привремена неспособност за работа според дејностите и причината за неспособност за работа	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и об-работка на податоци	x	x	x	35 дена по истекот на извештајниот месец	2 391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Тримесечен извештај за користењето на здравствена заштита и други права од здравствено-то осигурување	Случаи и денови на болничко лекување, број на издадени лекови, ортопедски и санитарни справи, број на патувања поради користење здравствена заштита, надоместоци за опрема на дете, погребни трошоци и посмртни помошти	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	x	x	x	30.04 30.07 30.10 30.01	584
17	Тримесечен извештај за несреќите при работата	Повредени лица според дејностите и полот, смртни случаи	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	x ¹⁸⁾	x	x	30.04 30.07 30.10 30.01	215
18	Годишен извештај за несреќите при работата	Несреќи според дејностите, местото и времето кога се случила несреќата; повредени лица според: дејностите, причината и разлогот за случувањето, полот и годината на староста, природата на повредата, занимањето и работата што ја вршеле	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	-	x	x	30.05	380
19	Полугодишен извештај за професионалната рехабилитација на инвалиди на трудот	За инвалиди на трудот што се наоѓаат на професионална рехабилитација како и за инвалиди на трудот што чекаат на рехабилитација: пол, стручно образование и години на староста, причина на инвалидност	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	x ¹⁸⁾	x	x	30.08 30.01	96
20	Полугодишен извештај за запослувањето на инвалиди на трудот	Запослени инвалиди на трудот и инвалиди на трудот што чекаат на запослување според условите на запослување и работното време, полот и стручното образование, годините на староста и според дејностите	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	x ¹⁸⁾	x	x	30.08 30.01	99
21	Месечен извештај за корисниците на давања врз основа на инвалидско и пензиско осигурување	Корисници по видови давања, состојба, прираст и отпад на корисници	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	x ¹⁸⁾	x	x	30. MFC.	264
22	Полугодишен извештај за корисниците на инвалидски пензии на кои во текот на извештајниот период првпат им е установено правото	Корисници според стажот, основот и износот на пензиските примања, дејноста, годините на животот во моментот на настапувањето на инвалидност, причината на инвалидност, дијагнозата на болеста, полот и стручното образование	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	-	x	x	30.08 28.02	131
23	Полугодишен извештај за корисниците на старосна пензија на кои во текот на извештајниот период првпат им е установено правото	Корисници според дејностите, полот, стажот, годините на животот во моментот на остварувањето на правото, пензискиот основ и износите на пензиските примања и стручното образование	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	-	x	x	30.08 28.02	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Полугодишен извештај за корисниците на семејна пензија на кои во текот на извештајниот период првпат им е установено правото	Статус на осигуреникот од кој го изведува правото, стаж, основ на семејната пензија, износ на пензиското примање, број на корисниците на семејна пензија	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	-	x	x	30.08 28.02	131
25	Полугодишен извештај за корисниците на инвалиднина на кои во текот на извештајниот период првпат им е установено правото	Категорија на осигурениците, износ на инвалиднината, причина за телесното оштетување и степен на телесното оштетување	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	-	x	x	30.08 28.02	113
26	Полугодишен извештај за решавањето на предмети во комуналните и републичките заводи	Број на примените и решени предмети, траење на постапката, број на пресуди и решенија по жалби	Комунален завод за социјално осигурување. Републички завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	x ¹⁶⁾	x	x	30.07 30.01	162
27	Годишен извештај по комунални заедници и општини	Основни податоци за корисниците и користењето на право по комунални заедници за социјално осигурување и општини	Комунален завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка на податоци	x	x	x	30.06	335
28	Попис (инвентура) на корисниците на пензии	Податоци за корисниците на пензии, односно пензии групирани според групите на износи на пензии и пензискиот стаж и групите на пензиски стаж, видот на пензии и периодите на пензионирање	Комунален завод за социјално осигурување	Директивни и методолошки работи	Собирање и обработка на податоци	-	x	x	31.12	104

¹⁶⁾ Резултати само за фондовите на здравственото осигурување.

¹⁷⁾ Резултати само за територијата на комунална заедница.

¹⁸⁾ Резултати само за територијата на комунален завод.

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Годишен статистички извештај на установите за дневен престој на деца (СЗ-11)	Вид на установата, основач, капацитет, штитеници што се под старателство, штитеници чии мајки се запослени, штитеници според годините на староста, времето на престојот во установата, плаќањето цена на престојот, исхрана на штитениците, број на штитеници што посетуваат училиште, персонал	Јасли, обденишта, забавишта, комбинирани установи	Обработка на сумари	Печатење, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.05 1969	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Годишен статистички извештај на установите за слободни активности (СЗ-12)	Вид на установата, основач, година на основањето, деца што престојуваат во установата, секции и членови, персонал	Пионерски домови, пионерски клубови, детски соби, детски игралишта	Обработка на сумари	Печатење, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.05 1969	27
3	Годишен статистички извештај на установите за сместување и згрижување на младина (СЗ-13)	Вид на установата, основач, година на основањето, капацитет, штитеници според родителите, штитеници под старателство, број деца од социјални осигуреници, штитеници според плаќањето на престој, штитеници според школувањето, персонал, штитеници што несе примени поради пополнет капацитет	Установи за сместување деца и младина лишени од родителски грижи; установи за сместување деца и младина што се школуваат вон од местото на живеењето на родителите. Установи за сместување на инвалидни деца и младина за време на школувањето и оспособувањето. Установи за згрижување на потешко телесно инвалидни деца и младина	Обработка на сумари	Печатење, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.05 1969	122
4	Годишен извештај на установите за воспитно запустени деца и младина (СЗ-17)	Вид установи, основач, година на основањето, капацитет, број на штитеници што не се примени поради пополнет капацитет, штитеници примени во установата, штитеници според семејните услови, штитеници под старателство, број деца на социјални осигуреници, штитеници според школувањето, штитеници упатени од установа, персонал, штитеници што поминале низ дисциплински центар	Прифатилишта, прифатни станици, младински работилници, заводи и домови за воспитно запустени деца	Обработка на сумари	Печатење обрасци, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.05 1969	16
5	Годишен статистички извештај на установите за професионална рехабилитација (СЗ-21)	Вид на установата, основач, година на основањето, капацитет, според видот на инвалидитетот, според плаќањето цената на престојот, според насоката на оспособувањето, запослен персонал, број инвалиди што не се примени, инвалиди според причината за користење на установата, инвалиди според насоката на оспособувањето	Заштитни работилници, заводи и центри за професионална рехабилитација	Обработка на сумари	Печатење, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.06 1969	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Годишен статистички извештај на установите за сместување и згрижување на возрасни (СЗ-31)	Вид на установата, основач, година на основањето, капацитет, штитеници според причината за прием, според плаќањето, запослен персонал, број лица што не се примени поради пополнет капацитет	Установи за сместување на возрасни. Установи за згрижување на инвалиди	Обработка на сумари	Печатење, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.06 1969	40
7	Годишен статистички извештај на прифатилиштата за возрасни (СЗ-33)	Вид на установата, основач, година на основањето, капацитет, број на лицата што несе примени поради пополнет капацитет, штитеници според причината за прием во прифатилиштето, штитеници што се упатени од прифатилиште, персонал	Прифатилишта за возрасни	Обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	31.06 1969	8
8	Годишен статистички извештај на установите за стручна социјална работа (СЗ-41)	Вид на установата, основач, година на основањето, социјални случаи според видот, преземени мерки за заштита според видот, персонал, број штитеници што поминале низ дисциплински центар	Установи за стручна социјална работа	Обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници	x	x	x	30.06 1969	23
9	Годишен статистички извештај за корисниците и формите на социјална заштита	Број корисници на социјална помош според категориите: а) деца и младина, деца лишени од родителски грижи, деца попречени во физичкиот и психичкиот развој според видот на дефектност, воспитно загрозени деца, материјално необезбедени деца, здравствено загрозени деца; б) возрасни лица (возрасни со физички и психички смеќавања според видот, социјално необезбедени лица според видот). Форми на социјална заштита: старателство, ограничување и лишување од родителско право, посвојување, засилен надзор, упатување на деца и младина во воспитни установи, упатување во установи за дефектни малолетници, упатување на школување, односно стручно оспособување и материјална помош за школување, упатување на категоризација и плаќање трошоци за категоризација, упатување на рехабилитација и плаќање трошоци за рехабилитација, помош во запослувањето, упатување деца на летување и закрепнување и плаќање трошоци за сместување во социјални установи и туѓи семејства и плаќање трошоци, постојана парична помош, парична помош на жртвите од фашистички-	Општински органи надлежни за работите на социјалната заштита. Центри за социјална работа	Изработка на методологија. Обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, подготовка за обработка, обработка на сумари	x	x	x	30.07 1969	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от терор, парична помош на семејствата на кадровци, еднократна помош во натура, обезбедување нега во стан, упатување на користење здравствена заштита и плаќање трошоци								
10	Годишен извештај за додатокот на деца	Број корисници на додаток на деца, број деца и др.	Општински органи	Изработка на методологија, изработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка	x	x	x		

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Истражувања од интерес за целата земја

1	Извештај за организационата структура, кадрите и опременоста на здравствените установи	Податоци за организационите единици, капацитетот и кадрите по профили за секоја организациона единица. Податоци за опременоста на здравствените установи, опрема во употреба, опрема вон од употреба	Секоја здравствена установа	Собирање, средување, обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на прашалници	x	x	x	01.04	795
2	Извештаи за работата на службите на здравствените установи	Работа на службите на здравствените установи по видови	Секоја здравствена установа	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	2 675
3	Извештаи за заболувањата и состојбите утврдени во службата за општа практика и во специјалистичките служби на амбулантно-поликлинички установи, во службата за медицината на трудот и во диспанзерските служби	Податоци за заболувањата и состојбите утврдени во службите за општа практика и специјалистичките служби, медицината на трудот и диспанзерските служби кај оние лица што се обрнале до здравствените установи за давање здравствена заштита	Секоја здравствена установа	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	2 564
4	Извештај за бројната состојба на здравствените работници од сите профили	Податоци за бројот на медицинскиот персонал со висока подготовка по профили и за бројот на медицинскиот персонал со виша, средна и низка стручна подготовка	Секоја здравствена установа и секој поединец кој врши приватна практика	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, обработка на материјалот	x	x	x	31.12	719
5	Болесничко-статистички ливчиња	Лица лечени во стационарни здравствени установи според полот, староста, занимањето, категоријата на здравственото осигурување, дијагнозата, должината на лекувањето. За умрени и дијагноза на причината на смртта	Секоја болничка здравствена установа	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на индивидуални ливчиња	x	x	x	31.12	1 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Картон на повредениот	Повредени лица лекувани во стационарни здравствени установи според полот, староста, дијагнозата и видот на повредата (на работа, вон работа)	Секоја болничка здравствена установа	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на индивидуални ливчиња	x	x	x	31.12	443
7	Пријава на породувања	Податоци за родилката, пораѓањето и новороденчето. Податоци за заболувањата на родилката и новороденчето и за состојбата при испишувањето. За умрена родилка и новороденче податоци за причината на смртта	Сите породилишта	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на индивидуални ливчиња	x	x	x	31.12	854
8	Пријава на фетална смрт	Податоци за поранешните бремености и пометнувања. Број на живи деца. Податоци за сегашното пометнување	Здравствени установи во кои се врши прекин на бременост	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на индивидуални пријави	x	x	x	31.12	543
9	Лист за рехабилитација	Податоци за лицето на рехабилитација, за состојбата поради која е преземена рехабилитација, за траењето на третманот и за исходот на третманот	Здравствени установи за рехабилитација	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на индивидуални пријави	x	x	x	31.12	235
10	Извештај за привремената неспособност (спреченост) на осигуреникот за работа	Податоци за осигуреникот, природата и траењето на неспособноста за работата, за гранката на стопанската дејност, дијагнозата	Здравствени установи што имаат право да им отвораат боледување на активни осигуреници	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на индивидуални пријави	x	x	x	31.12	4 032
11	Извештај за извршените имунизации	Податоци за бројот на вакцинирани лица и видот на имунизација	Сите здравствени установи што спроведуваат имунизација	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Извештај за движењето на разните болести	Податоци за лицето, и за заразната болест и преземените мерки	Секоја здравствена установа што ќе утврди заразна болест	Обработка на сумари за СФРЈ	Здравствени центри: Печатење обрасци, собирање, средување и обработка на индивидуални пријави	x	x	x	01. МЕС. 10. МЕС. 20. МЕС.	1 094
Истражувања од интерес за федерацијата										
13	Студија за кардиоваскуларните болести	Податоци за лицата од машки пол родени од 1904—1927 од две одбрани индустриски подрачја, Тузла, Ретинец, податоци за заболувањето, занимањето, осигурувањето, исхраната, физичката активност	Граѓани од машки пол родени од 1904—1927 на одбраните подрачја	Сите фази на истражувањето	—	x	x	x	1970	—
14	Студија за смртноста кај доенчињата	Студијата се изведува на одбраното подрачје во тек на 4 години и ќе даде податоци за факторите на смртноста кај доенчињата, за влијанието на географските, климатските, етничките, просветните, здравствените фактори, факторите за исхрана на мајката и детето, хигиенските фактори	Жени во фертилен период на одбраните подрачја	Сите фази на истражувањето	—	x	-	x	1971	—
15	Студија за влијанието на индустријализацијата врз здравјето на работниците	Со индивидуален прашалник и со прашалник во домаќинството, како и со ситематски интервистички и психијатриски прегледи и со психолошки тестови да се исплати 2000 работници, 2000 неиндустриско население исто така ќе биде испитано и ќе претставува контролна група	Работници на индустриски базен и група на индустриско население-контролна група	Сите фази на истражувањето	—	x	-	x	1972	—
16	Студија за користењето на здравствена служба и здравствена заштита	Податоци за користење на здравствена служба и здравствена заштита од страна на граѓани. Податоци за заболувањата на оние лица што се јавиле за давање здравствена заштита	Граѓани избрани со случаен избор на одбрано подрачје	Сите фази на истражувањето	—	x	-	x	1969	—
17	Меѓународна компаративна студија за користењето на болничка служба	Со индивидуален прашалник ќе се соберат податоци за лицата лекувани во стационарни установи со цел да се утврди методата за анализирање на основните фактори за користење и планирање на болнички услуги	Сите болнички установи на избраното подрачје	Сите фази на истражувањето	—	x	-	x	1969	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Студија за ефектот на интензивната и екстензивната примена на контрацепција врз височината на пометнувањата	Податоци за ефектот на интензивната примена на современи средства за контрацепција врз височината на пометнувањата и морбидитетот кај жените. Во контролната група истите податоци без интензивната примена на контрацепција	Определени у-станови во Бел-град, Сараево и Суботица	Сите фази на истражу-вањето	—	-	-	x	1970	—

СУДСКА СТАТИСТИКА

Истражувања од интерес за цела-та земја

1	Статистички лист за обвинето полнолетно лице против кое кривичната постапка е завршена со запирање или со одбивачка односно ослободувачка пресуда (Опт/1) — собирање 05 месечно — обработка годишно	Дело, законски основ според кој постапката е запрена односно според кој обвинетиот е ослободен од обвинението или обвинението е одбиено, претходно лишување од слобода (притвор- истражен затвор)	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници и обработка на сумари	x	x	x	01.05	67
2	Статистички лист за малолетно лице против кое кривичната постапка пред совет за малолетници е запрена (Опт/1 Мл) — собирање 05 месечно — обработка годишно	Сторител на дело, помлад малолетник, постар малолетник, дело, законски основ според кое постапката е запрена, применети привремени мерки во текот на постапката (чл. 441 и 451 од ЗКП)	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници и обработка на сумари	x	x	x	01.05	14
3	Статистички лист за осудено полнолетно лице (СК-11) (собирање месечно — обработка годишно)	Кривично дело, време и место на извршувањето на кривичното дело, главна казна или мерка, мерка за безбедност, условна осуда, поранешна осуда, пол, старост, занимање	Првостепен суд од општа надлежност, општински, окружен	СЗС — печатење на обработчи табели, обработка на сумари	Републички заводи за статистика. Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци	-	x	x	Претходни 31.05 Конечни 20.07 15.12	559
4	Статистички лист за осудено малолетно лице (СК-21) (собирање месечно — обработка годишно)	Кривично дело, време и место на извршувањето на кривичното дело, малолетнички затвор или воспитна мерка, мерка за безбедност, поранешна осуда, семејни прилики, занимање на родителите	Првостепен суд од општа надлежност: општински, окружен	СЗС — печатење на обработчи табели, обработка на сумари	РЗС — собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци	-	x	x	Претходни 31.05 Конечни 20.07 15.12	91
5	Статистички извештај за предметите на истрагата и за притворот (КС-СТР)	Број на примени, решени и нерешени предмети на истрагата, број лица против кои е определен притвор, траење на притворот во претходната постапка и број на вложените жалби	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ¹⁹⁾	x	x	01.05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети во првостепенa постапка (КС-2/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепенa постапка и траење на постапката	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.07	12
7	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети на малолетници во подготвителна постапка и во постапка пред совет за малолетници (ТС-2/1 Мл) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката и траење на постапката	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.07	9
8	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети во второстепенa постапка (КС-2/II) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по жалбите, број на предмети според кои е изјавена жалба повеќе пати, траење на второстепената постапка	Окружни судови од општа надлежност и републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	5
9	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети во постапка од трет степен (КС-2/III) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од завршување на постапката	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ¹⁹⁾	x	x	01.05	1
10	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети според барањата за заштита на законитоста и барањата за вонредно ублажување на казната (КС/зз — годишен)	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од завршување на постапката по вложени барања	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ¹⁹⁾	x	x	01.05	2
11	Статистички извештај за движењето на процесните предмети во првостепенa постапка (ТС-п/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепената постапка и траење на постапката	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Статистички извештај за движењето на предметите по тужби за издавање платен налог во првостепена постапка (ГС-п/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по тужба, вложени приговори на издадени платни налози	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	6
13	Статистички извештај за движењето на земјишнокнижните предмети во првостепена постапка (ГС-зк/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, број на издадени тк. извадоци, преписи и службени потврди	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	5
14	Статистички извештај за движењето на предметите за извршување и обезбедување во првостепена постапка (ГС-и/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, дозволени извршувања, спроведени извршувања	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	9
15	Статистички извештај за движењето на вонпроцесните предмети во првостепена постапка (ГС-в/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени оставински и други вонпроцесни предмети. Прилив на одделни видови посложени вонпроцесни предмети	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	9
16	Статистички извештај за движењето на процесните, извршните и вонпроцесните предмети во второстепена постапка (ГС-лив/II) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на второстепената постапка и траење на постапката	Окружни судови од општа надлежност и републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ¹⁰⁾	x	x	01.05	5
17	Статистички извештај за движењето на граѓанските предмети по вложени ревизии (ГС/рев) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката од трет степен и траење на постапката	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Статистички извештај за должината на траењето на постапката во решавањето на процесните предмети завршени со пресуда (ГС-тп) — годишен	Број на правосилно завршени процесни предмети со пресуда, според должината на траењето на постапката од поднесувањето на тужбата до донесување на правосилна пресуда	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	8
19	Статистички извештај за движењето на граѓанските предмети по барања за заштита на законитоста (ГС-зз) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од завршување на постапката по вложени барања	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници		x	x	01.05	1
20	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита на законитоста против одлуки на Врховниот стопански суд (ПС/зз) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени барања	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање подготовка за обработка и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—
21	Статистички извештај за поведените граѓански спорови (ГС-п/вр) — годишен	Број на поведени граѓански спорови по одделни области од граѓанско-правните односи и вредност на предметите на спорот	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	20
22	Статистички извештај за движењето на предметите по предлози за присилно порамнување и стечај на имател на дуќан (ГС-пс/І) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети од присилно порамнување и стечај, резултати од завршување на постапката и траењето на постапката	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	8
23	Статистички извештај за движењето на предметите по тужби во управни спорови (УС/І) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на тужба, резултати од завршување на постапката по тужба и траење на постапката	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	2
24	Статистички извештај за движењето на предметите по жалби во управни спорови (Ус/ІІ) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на жалба и резултати од завршување на постапката по жалбата	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и подготовка за обработка и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Статистички извештај за правосилно довршените управни спорови (Ус-вр) — годишен	Број на правосилно завршените управни спорови по материја	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	3
26	Статистички извештај за движењето на предметите по барања да се испита одлука донесена во управен спор (Ус/исп) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени барања и траење на постапката	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	1
27	Статистички извештај за движењето на предметите по поднесени барања за заштита на законитоста против одлуки донесени во управни спорови (Ус/зз) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени барања и траење на постапката	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	1
28	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита против конечни поединечни акти кога не е предвидена друга судска заштита (З/па) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени барања и траење на постапката	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	1
29	Статистички извештај за движењето на предметите по предлози за заштита поради незаконито дејствие (Знр/І) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по поднесени предлози и траење на постапката, мерки што судот ги применил заради извршување на решение со кое е забрането понатамошно вршење на дејствие	Окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	2
30	Статистички извештај за движењето на предметите по жалби против решенија донесени по предлози за заштита поради незаконито дејствие (Знр/ІІ) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката во вложени жалби и траење на постапката	Републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	2
31	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за судска заштита против второстепени решенија на советите за прекршоци (П/сз) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по поднесени барања и траење на постапката	Републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Статистички извештај за бројната состојба на судиите, судите-поротници и другиот персонал запослен во судовите од општа надлежност (О/РС) — годишен 31 XII	Вид на суд, седиште на судот, број на судии, судии-поротници, стручни соработници, административен и помошен персонал — податоци за кадрите според полот	Сите судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на сумари	x	x	x	01.05	12
33	Статистички лист за решен спор во стопански суд (СПС-11) (собирање месечно — обработка годишно)	Вредност на спорот, вид на спорот, решение на спорот, републичка припадност на странките, сектор и дејност на странките во спор	Првостепен стопански суд: окружен, виши судови	Сојузниот завод за статистика. Печатење на обработени табели. Обработка на сумари	Републички завод за статистика. Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење образци	-	x	x	Конечни 05.06	361
34	Статистички извештај за движењето на предметите по стопански спорови во првостепената постапка (ПС-п/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепената постапка и траење на постапката	Окружни и виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ²⁰⁾	x	x	01.05	4
35	Статистички извештај за движењето на предметите по тужби за издавање платен налог во првостепената постапка (ПС-пл/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по тужба, вложени приговори на издадени платни налози	Окружни стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ²⁰⁾	x	x	01.05	2
36	Статистички извештај за движењето на предметите на извршување вонпроцесни предмети во првостепената постапка (ПС-ив/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети на извршување и вонпроцесни предмети, одлуки донесени по барање за извршување и траење на постапката	Окружни и виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ²⁰⁾	x	x	01.05	4
37	Статистички извештај за движењето на предметите по предлози за присилно порамнување и стечај (ПС-пс/1) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети за присилно порамнување и стечај, подносител на предлог, резултати од завршување на постапката и траење на постапката	Окружни стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ²⁰⁾	x	x	01.05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Статистички извештај за движењето на процесните предмети, предметите за присилно порамнување и стечај, извршувања и вонпроцесните предмети во второстепената постапка (ПС-пив/II) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени жалби и траење на постапката	Виши стопански судови и Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	1
39	Статистички извештај за движењето на предметите по управносметковни спорови во првостепената постапка (ПС-урс/I) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на тужба, резултати од завршување на првостепената постапка и траење на постапката	Виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	1
40	Статистички извештај за движењето на предметите по управносметковни спорови во второстепената постапка (ПС-урс/II) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени жалби и траење на постапката	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—
41	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита на законитоста против одлуки на стопански судови донесени во стопански и управносметковни спорови (ПС-р/33)	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по вложени барања	Врховниот стопански суд	Сојужниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—
42	Статистички лист за стопански престапи (ПС-1) — собирање 05 месечно — обработка годишно	Стопански престап, осудено правно лице, осудено одговорно лице според функцијата, изречена казна, изречена заштитна мерка, условни осуди, поранешни осуди за стопански престап (поврат)	Окружни и виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ²⁰)	x	x	01.07	31
43	Статистички извештај за движењето на предметите за стопански престапи во првостепената постапка (ПС-пк/I) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепената постапка и траење на постапката	Окружни и виши стопански судови	Сојужниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ²⁰)	x	x	01.05	3
44	Статистички извештај за движењето на предметите за стопански престапи во второстепената постапка (ПС-пк/II) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на жалба, резултати од завршување на постапка по вложени жалби и траење на постапката	Виши стопански судови и Врховниот стопански суд	Сојужниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита на законитоста против одлуки на стопански судови донесени по стопански престапи (ПС-пк/зз) — годишен	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по вложени барања	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	1
46	Статистички извештај за бројната состојба на судиите, судиите-поротници и другиот персонал запослен во стопанските судови (О/пс) — годишен на 31 XII	Вид на суд, седиште на судот, број на судии, судии-поротници, стручни соработници, административен и помошен персонал — податоци за кадрите според полот	Сите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка за обработка и обработка на прашалници	x ²⁰⁾	x	x	01.05	3
47	Статистички извештај за предметите на прекршоци во првостепена постапка (П/1)	Број на примени, решени и нерешени предмети. Резултати од завршување на првостепена постапка	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	x	x	x	01.05	5
48	Статистички извештај за предметите на прекршоци во второстепена постапка (П/II)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување постапка по жалби	Републички совети за прекршоци	Републички совети за прекршоци	Републички совети за прекршоци	-	x	x	01.05	3
49	Статистички извештај за видовите на прекршоци, казнетите лица и за изречените казни и заштитни мерки по правосилно донесени решенија во прекршочна постапка (П/ВР)	Вид прекршоци, број на казнети лица, изречени казни и примените заштитни мерки	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	-	x	x	01.07	31
50	Статистички извештај за избраните судии за прекршоци и судиите-поротници (П/ОС)	Број на судии за прекршоци и судии-поротници	Судии за прекршоци и совети за прекршоци	Судии за прекршоци и совети за прекршоци	Судии за прекршоци и совети за прекршоци	x	x	x	01.05	3

²⁰⁾ Со податоците располага окружен суд.

²¹⁾ Со податоците располага окружен стопански суд.

СТАТИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Истражувања од интерес за целата земја										
1	Прашалник за групирање на корисниците на општествени средства (ЕКДИ-1a) — годишни — месечно 05 МЕС	Основни податоци за корисниците на општествени средства — распоредување во дејности според Номенклатурата	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење, обработка	СОК Собирање, подготовка за обработка, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструкторката и обработката	-	x	x	20. МЕС.	1 425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Статистички органи					
2	Извештај за промените во картотеката на организационите единици (КОЕ-12) — тримесечно	Назив на организационата единица, назив на погонот, населба, улица и број, општина, предмет на работењето, телеграма, фах, телефон, сметка кај СОК, година на основањето, сектор на сопственост, начин на финансирање, дејност и територија	Работни организации и стопански судови	Единствена методологија. Печатење на обрасци и упатства	Собирање и спроведување на промени	x	x	-	Текушто	971
					Статистички органи					
3	Адресари на организациони единици	Назив на организационата единица, назив на погонот, населба, улица и број, дејност, територија и вид на единицата	Извор: карта, тека на организационите единици	Единствена методологија и шифрирање на дејноста	Изработка на адресари	x	x	x	Крај 1968	203
					Статистички органи					
4	Ревизија на документите од статистичкиот катастар — втора етапа	Ажурирање и изработка на скици и описи на границите на статистичките кругови (60% од сите статистички кругови)	Ревизија на теренот вршат статистички органи	Печатење на обрасци и упатства. Трошоци на инструктажата и ревизијата	Инструктажа на ревизори, собирање (ревизија), изработка и доработка на документи, контрола на работите и материјалите	x	x	x	Акција во периодот 1967—1970	476
					СЗС					
5	Годишен извештај за капацитетите и користењето на електронски машини за сметање	Капацитети и користење на електронски машини за сметање во земјата, како и други машини за автоматска обработка на податоци	Работни организации	Единствена методологија, печатење обрасци и обработка	—	-	-	-	Крај на првото полугодие 1968	

Истражувања од интерес за федерацијата

Среда, 14 февруари 1968

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Број 6 — Страна 148

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 93 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува Драгољуб Будимовски од должноста помошник-секретар за информации на Сојузниот извршен совет, поради одење на друга должност

Б. бр. 1
24 јануари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ**

Се разрешува Бранко Павиќ од должноста помошник-претседател на Сојузната комисија за прашања на иселениците.

Б. бр. 3
24 јануари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

За советник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува Стеван Говедарица, помош-

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и одговорен уредник Љуболуд Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17

ник-директор на Републичкиот завод за стопанско планирање на СР Босна и Херцеговина.

Б. бр. 2
24 јануари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 84 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА**

1. Се назначуваат за членови на Сојузната комисија за верски прашања:

1) Иван Лаќа, политички работник во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија;

2) Ласло Рехак, член на Извршниот одбор на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

2. Членови на Сојузната комисија за верски прашања по својата положба се претседателите на комисиите за верски прашања на извршните совети на социјалистичките републики.

3. Се разрешуваат досегашните членови на Сојузната комисија за верски прашања што со ова решение не се назначени за членови на оваа Комисија.

Б. бр. 4
24 јануари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
59. Одлука за донесување план на статистичките истражувања за 1968 година —	89
60. Наредба за определување на стоките чиј увоз во 1968 година е условно слободен и чија распределба ќе се врши во рамките на групациите корисници на тие стоки формирани во Сојузната стопанска комора — — — — —	89
61. Решение за југословенските стандарди за приклучен прибор за домаќинство и слични цели — — — — —	90